



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

1820

Službeni vesnik SR
Makedonije91001 Skopje
feh 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

П

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XLIII

1987 година изнесува 9.600 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

543.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за вкупниот приход и доходот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јуни 1987 година.

П бр. 719
25 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ

Член 1

Во Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86) во член 87 се додаваат нови ст. 2 до 4, кои гласат:

„Се смета дека самоуправниот општ акт од став 1 на овој член во делот за распоредувањето на чистиот доход, е донесен во согласност со самоуправната спогодба односно општествениот договор ако основната организација за тоа достави до Службата на општественото книговодство потврда од надлежното тело за следењето на спроведувањето на самоуправната спогодба односно на општествениот договор.

Ако основната организација при распоредувањето на чистиот доход не го примени самоуправниот општ акт од став 1 на овој член, ќе се смета, во смисла на овој закон дека во основната организација се растроени самоуправните односи односно дека основната организација ги оштетила општествените интереси.

Ако Службата на општественото книговодство во постапката на контрола над законитоста на располагањето со општествениите средства утврди дека основната организација во распоредувањето на чистиот доход не го применува самоуправниот општ акт од став 1 на овој член, ќе поведе иницијатива за преземање на привремене мерки на општествена заштита на самоуправните права на работниците и на општествената сопственост.“

Член 2

Во член 89 по став 1 се додаваат нови ст. 2, 3 и 4, кои гласат:

„Додека не се состави периодична пресметка односно завршна сметка, основната организација ги исплатува бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд во износот што ќе го утврди според основите и мерилата утврдени со самоуправниот општ акт што е донесен во согласност со законот, самоуправната спогодба односно општествениот договор, тргнувајќи од остварениот финансиски резултат на работењето во претходната година односно во претходниот пресметковен период и планираниот резултат на работењето во пресметковниот период за кој го утврдува износот на средствата за исплата на личните доходи.

Ако основната организација во периодичната пресметка односно во завршната сметка искаже дека со распоредувањето на чистиот доход со примена на основите и мерилата од самоуправниот општ акт што е донесен во согласност со законот, самоуправната спогодба односно општествениот договор, не ги надоместила исплатените бруто лични доходи на работниците па поради тоа настапиле растројства во работењето односно искаже загуба во работењето, додека не ги отстрани причините за тие растројства односно додека не утврди дека работи без загуба, ги исплатува личните доходи на работниците во согласност со сојузниот закон со кој се уредува санацијата и престанокот на организациите на здружен труд.

Основната организација која во пропишаниот рок не ќе достави до Службата на општественото книговодство периодична пресметка односно завршна сметка може да ги исплатува бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд најмногу до износот што ќе го утврди во согласност со одредбата на член 93 став 1 алинеја 4 од овој закон, додека не достави периодична пресметка односно завршна сметка.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 5 и 6.

По став 6 се додава став 7, кој гласи:

„Службата на општественото книговодство во постапката на контрола утврдува дали основната организација ги исплатувала личните доходи до износот на распоредениот чист доход за бруто лични доходи на работниците и во постапката на оваа контрола постапува според член 87 став 4 од овој закон.“

Член 3

Во член 93 став 1, алинеја 4 се менува и гласи:

„на делот од пресметаните бруто лични доходи на работниците по основа на тековниот труд до 80% од просечниот месечен бруто личен доход по работник во таа организација за претходната година што го пресметала според самоуправниот општ акт односно сојузниот закон, зголемен за процентот на растежот на просекот на животните трошоци во пресметковниот период во однос на просекот на животните трошоци во претходната година во СФРЈ.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Основната организација ги засметува во загуба во работењето и исплатените бруто лични доходи на работниците над износот што ќе го утврди според одредбата на став 1 алинеја 4 од овој член, додека тој износ не го надомести во согласност со сојузниот закон со кој се уредува

санацијата и престанокот на организациите на здружен труд.”.

По став 2, кој станува став 3, се додава нов став 4, кој гласи:

„Сојузната организација надлежна за работи на статистиката го утврдува и до 10 во месецот го објавува процентот на растежот на животните трошоци од став 1 алинеја 4 на овој член.”.

Член 4

Во член 94 став 1 по бројот: „4” се додаваат зборовите: „и став 2 на овој член”, а зборовите: „ке го усогласи” се заменуваат со зборовите: „ке го усогласи сразмерно со”.

Член 5

Во член 115 став 1, во уводната реченица, бројот: „500.000” се заменува со бројот: „1.000.000”.

Во точка 8 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 9, која гласи:

„9) ако не го утврди или не го распореди доходот и чистиот доход или го утврди или го распореди спротивно на одредбите од овој закон (чл. 78 до 92 и член 94).”.

Во став 2 бројот: „25.000” се заменува со бројот: „200.000”.

Член 6

Во член 116 став 1 точка 6 се брише.
Досегашните точ. 7 до 9 стануваат точ. 6 до 8.

Член 7

Во член 129 се додава нов став 4, кој гласи:
„Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се применуваат на штедно-кредитните служби од член 157 на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем.”.

Член 8

По член 133 се додаваат седум нови членови, кои гласат:

„Член 133а

Основната организација може да ги исплатува бруто личните доходи на работниците најмногу до износот што ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 на овој закон додека не го усогласи самоуправниот општ акт во поглед на распоредувањето на чистиот доход со законот, самоуправната спогодба односно општествениот договор.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основната организација може до 25 септември 1987 година да ги исплатува бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд во согласност со својот самоуправен општ акт, а најмногу до просечниот бруто личен доход по работник што го исплатила за месецот јуни 1987 година во согласност со одредбите на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во банкарските организации, самоуправните интересни заедници, организациите за осигурување на имоти и лица, лотариите и обложувалниците и здруженијата на организациите на здружен труд до 30 јуни 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87) односно на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87 и 22/87).

Во случај ако самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи во работната организација односно во сложената организација на здружен труд не ја прифати мнозинството работници во секоја основна организација, забраната од став 1 на овој член не се однесува на основната организација што својот самоуправен општ акт ќе го усогласи со законот, општествениот договор и самоуправната спогодба на работната организација односно на сложената орга-

низација на здружен труд за заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи што ја прифатило мнозинство од сите работници на таа работна организација односно сложената организација на здружен труд.

Член 133б

По исклучок од одредбата на член 88 став 2 од овој закон, до 31 декември 1987 година даноките и придонесите од личниот доход на работниците можат да се пресметуваат врз основиците и да се надоместуваат на начинот што е применуван до 30 јуни 1987 година.

Член 133в

По исклучок од одредбата на член 87 став 2 од овој закон, заради исплата на личните доходи на работниците до 25 септември 1987 година основната организација наместо потврдата од надлежното тело за следењето на спроведувањето на самоуправната спогодба односно на општествениот договор може до Службата на општественото книговодство да достави писмена изјава од индивидуалниот работодаден орган односно од претседателот на колегијалниот работодаден орган дека самоуправниот општ акт е донесен во согласност со законот, самоуправната спогодба односно општествениот договор.

Основната организација што ќе ја достави писмената изјава од став 1 на овој член е должна, пред првата исплата на личните доходи на работниците што ја врши по 25 септември 1987 година, да ја достави до Службата на општественото книговодство потврдата од член 87 став 2 на овој закон.

Член 133г

По исклучок од одредбата на член 83 од овој закон, до 31 декември 1987 година обврските од доходот што зависат од големината на остварениот доход можат да се пресметуваат врз основиците и на начинот што се применуваат до 30 јуни 1987 година.”

Член 133д

Со парична казна од 1.000.000 до 10.000.000 динари ќе се казни за стопански престап основната организација, работната организација, сложената организација на здружен труд, банката или друга финансиска организација или друго општествено правно лице, ако врз основа на писмена изјава до 25 септември 1987 година изврши исплата на бруто личните доходи на работниците над износот што ќе го утврди во согласност со член 133а став 2 на овој закон и до првата наредна исплата не ја достави до Службата на општественото книговодство потврдата од член 87 став 2 на овој закон (член 133в).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице што ја потпишало изјавата од член 133в став 1 на овој закон со парична казна од 200.000 до 500.000 динари.

Кон осудата за стопански престап од ст. 1 и 2, судот на одговорното лице што ја потпишало изјавата од член 133в став 1 на овој закон ќе му изрече и заштитна мерка забрана на вршењето на должноста индивидуален работодаден орган односно претседател односно член на колегијалниот работодаден орган во траење од две до пет години.

Член 133ф

На исплатата на личните доходи за периодот јануар-јуни 1987 година ќе се применуваат одредбите на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот и на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во банкарските организации, самоуправните интересни заедници, организациите за осигурување на имоти и лица, лотариите и обложувалниците и здруженијата на организациите на здружен труд до 30 јуни 1987 година.

Член 133е

Со парична казна од 1,000.000 до 10,000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства ако општествените средства за исплата на чистите лични доходи и за заедничка потрошувачка за периодот јануари – јуни 1987 година ги користи над износот што ќе го утврди во согласност со одредбите на законите од член 133f на овој закон, односно ако повеќе исплатените доходи за наведениот период не ги намали во согласност со наведените закони.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 100.000 до 500.000 динари и одговорното лице кај корисникот на општествени средства.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 100.000 до 500.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган.”

Член 9

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1987 година.

544.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јуни 1987 година.

П бр. 720

25 јуни 1987 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86) во член 19 бројот: „13” се заменува со бројот: „14”.

Член 2

Во член 36 став 2 зборовите: „вршат дејности на угостителство и туризам, превоз на патници и стоки во воздушен сообраќај, аеродромски услуги, производство на морска сол, полјоделство, земјоделски услуги за растително производство, високоградба и нискоградба, ако „се бришат”

Член 3

Во член 77 бројот: „74” се заменува со бројот: „76”.

Член 4

Во член 94 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основната организација може да ги исплати личните доходи над износот што ќе го утврди во согласност со овој закон до износот што за таа намена ќе го прими како средства без обврска за враќање од друга основна организација, друга самоуправна организација и заедница – санатор со којшто е поврзана репродуктивно односно средства обезбедени со закон.

Основната организација може да ѝ даде на друга основна организација средства за намената од став 2 на овој член од своите средства на резервите односно од средствата на чистиот доход што ќе го распореди за бруто лични доходи”.

Член 5

Во член 95 зборовите: „исплатен по работник во таа организација, што ќе го утврди според податоците за претходниот претсметковен период” се заменуваат со зборовите: „што, ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доходот”.

Член 6

Во член 96 се додаваат ст. 2 до 4 кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако растројството во работењето настанало затоа што основната организација, со распоредување на чистиот доход со примена на основите и мерилата од самоуправниот општ акт што е донесен во согласност со законот и самоуправната спогодба односно општествениот договор, според периодичната пресметка односно завршната сметка не ги надоместила исплатените бруто лични доходи на работниците по основа на тековниот труд за пресметковниот период за кој составила периодична пресметка односно завршна сметка, за износот што не го надоместила го намалува износот на средствата за исплата на бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд што ќе го утврди за наредните три месеци, со тоа што во секој месец да изврши намалување најмалку за една третина на тој износ до неговото целосно надоместување.

Основната организација може во согласност со одредбата на став 2 од овој член, да го утврди износот на средствата за исплата на бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд за наредните три месеци по работник најмногу до износот што во претходниот пресметковен период е надоместен со распоредувањето на чистиот доход за бруто лични доходи на работниците.

Основната организација не мора да ги намалува бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд, во смисла на одредбата од став 2 на овој член, под износот на бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд што ќе го утврди во согласност со Законот за вкупниот приход и доходот.”

Член 7

Член 97 се менува и гласи:

„Основната организација која во периодичната пресметка искажала загуба во работењето од денот на истекот на рокот пропишан за поднесување на периодичната пресметка до денот додека не утврди дека работи без загуба односно до истекот на рокот пропишан за поднесување на завршната сметка може да ги исплатува бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд во износ што ќе го утврди според самоуправниот општ акт, а најмногу до износот што ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доходот.

Ако основната организација во пресметковниот период за кој составила периодична пресметка во која искажала загуба во работењето исплатила бруто лични доходи на работниците по основа на тековниот труд над износот што ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доходот, за повеќе исплатениот износ го намалува износот на средствата за исплата на бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд, што ќе го утврди во согласност со одредбата од став 1 на овој член за наредните три месеци, со тоа што во секој месец да изврши намалување нај-

малку за една третина на тој износ до неговото целосно надоместување.

Намалувањето на бруто личните доходи по основа на тековниот труд, во смисла на одредбата од став 2 на овој член, основната организација не може да врши намалување под износот на личниот доход загарантиран со закон.

Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се применуваат:

1) ако загуба во работењето се искаже во периодичната пресметка за периодот јануари – март, а на основните организации и работните заедници од член 36 ст. 2 и 3 на овој закон – и ако искажат загуба во периодичната пресметка за периодот јануари – јуни;

2) ако загубата во работењето е помала од износот на расположивите средства на резервниот фонд на основната организација утврден на денот на исплатата на личните доходи;

3) ако основната организација прими парични средства од други организации, со обврска за враќање или без таа обврска, најмалку во износот на искажаната загуба, по намалувањето за износот на расположивите средства на резервниот фонд.”

Член 8

По член 97 се додава нов член 97а, кој гласи:

„Член 97а

За повеќе исплатените бруто лични доходи на работниците по основа на тековниот труд во претходната година што не ги надоместила во таа година во согласност со чл. 96 и 97 на овој закон, основната организација го намалува износот на средствата за исплата на бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд што ќе го утврди за наредните три месеци по истекот на пропишаниот рок за доставување на завршната сметка, а за истиот износ го намалува и делот од чистиот доход што го распоредува за бруто лични доходи на работниците и за заедничка потрошувачка во тековната година според основите и мерилата од својот самоуправен општ акт.”

Член 9

Во член 98 став 2 по зборовите: „општ акт” се додаваат записка и зборовите: „а најмногу до износот што ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доходот”.

Во став 3 зборовите: „утврдени според самоуправниот општ акт” се заменуваат со зборовите: „што ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доходот.”

Член 10

Во член 266 бројот: „78” се заменува со бројот: „76”.

Член 11

Во член 269 зборовите: „до 30 јуни 1987 година” се заменуваат со зборовите: „до 30 септември 1987 година”.

Член 12

Одредбите од член 97 ст. 2 и 3 на овој закон не се однесуваат:

1) на основната организација која во 1987, 1988 и 1989 година ќе искаже загуба во работењето според периодичната пресметка до износот што, во согласност со одредбите на член 130 од Законот за вкупниот приход и доходот може да ја покрие врз товар на ревалоризационите расходи, односно да го намали резултатот од ревалоризацијата што ги товарел непосредно трошоците на работењето.”

2) на основните организации од член 264 на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1987 година.

545.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 јуни 1987 година.

П бр. 722
25 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ

Член 1

Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87 и 22/87) престанува да важи на 30 јуни 1987 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

546.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузниот органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, во врска со чл. 107, 132 и 134 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Издатоците за службено патување и селидба во странство и определени издатоци што ќе настанат во

врска со службеното патување, селидбата односно вршењето на работи во странство се пресметуваат за корисниците на девизи за чии потреби девизите се распоредени со акт на Сојузниот извршен совет и со акт на надлежните органи на републиките односно на автономните покраини во рамките на обемот утврден со проекцијата на платниот биланс на Југославија, а за организациите на здружен труд и други општествени правни лица во рамките на утврдените општествено признати репродукциони потреби, во согласност со самоуправниот општ акт односно со општиот акт (во натамошниот текст: општиот акт), а најмногу до износот и под условот пропишани со оваа уредба.

Член 2

Под службено патување во странство, во смисла на оваа уредба, се подразбира службено патување од Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Југославија) во странска држава и обратно, од една странска држава во друга и од едно место во друго на територијата на странска држава.

Член 3

Под селидба во странство, во смисла на оваа уредба, се подразбира селидба од Југославија во странска држава и обратно, од една странска држава во друга и од едно место во друго на територијата на странска држава.

Член 4

Под определени издатоци што ќе настанат во врска со службеното патување, селидбата односно вршењето на работи во странство, во смисла на оваа уредба, се подразбираат издатоците во врска со сместувањето на предметите (поќнината) на лицето што се сели дневниците и трошоците за превоз на членовите на неговото потесно семејство, прибавувањето на патнички исправи, вакцинацијата и лекарските прегледи, службената пошта и таксите, телефонот и телеграмата, изнајмувањето на простории и машини за пишување, стенографските и дактилографските услуги, превозот од странски држави со тешки климатски услови и надоместите поради одвоен живот и други издатоци во согласност со оваа уредба.

II. ИЗДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА

Член 5

Налог за службено патување издава овластено лице, врз основа на одлука на надлежниот орган.

Налогот за службено патување, покрај наизгледната одлука врз основа на која се издава, содржи особено: име и презиме на лицето што патува, работи и задачи што ги врши, цел и патувањето, назив на државата и место во кое се патува, ден на поаѓање и враќање односно траење на службеното патување, вид на превоз што ќе се користи, дали се обезбедени бесплатно сместување и исхрана, како и назначување под кои услови издатоците за службено патување можат да се пресметуваат.

Член 6

Издатоците за службено патување во странство ги опфаќаат и издатоците за сместување, исхрана и превоз.

1. Издатоци за сместување и исхрана – дневници

Член 7

Издаток за сместување на службено патување во странство се пресметува врз основа на платена сметка во хотел, вклучувајќи и хотел од „А“ категорија. Издатоците за сместување може да се пресметуваат и преку дневницата, под условите пропишани со оваа уредба.

Издатоците за исхрана и личен превоз во местото (градски превоз) на службеното патување во странство се пресметуваат преку дневницата.

Член 8

Највисоките износи на дневницата за службено патување во одделни странски држави се утврдуваат со посебен акт на Сојузниот извршен совет.

Член 9

За службено патување во странство на лице кое врши раководни работи во стопанството и надвор од стопанството и на функционери и делегати на општествено-политички заедници и општествено-политички организации, организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации и други општествено-правни лица можат со општиот акт да утврдат зголемување на износот на дневниците утврден во смисла на член 8 од Уредбата до 20%.

Член 10

Ако на службено патување во странство се обезбедат бесплатно сместување и бесплатна исхрана, дневницата се намалува за 90%. ако е обезбедено само бесплатно сместување за 60%, а ако е обезбедено само бесплатна исхрана – за 30%, и тоа: ако е обезбеден бесплатен појадок – за 5%, ако е обезбеден бесплатен ручек – за 15%, а ако е обезбедена бесплатна вечера – за 10%.

Под обезбедено бесплатно сместување и бесплатна исхрана, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира дека издатоците за сместување и исхрана го поднесуваат странката од странската држава во која се патува службено.

Член 11

Издатоците за сместување на службено патување во странство се пресметуваат во височина на платената хотелска сметка, освен за хотел над „А“ категорија, со намалување на дневницата за 60%.

Под сместување, во смисла на став 1 од овој член, не се подразбира сместување за дневен одмор.

Ако како доказ за издаток за сместување се приложи сметка од хотел над „А“ категорија, издатоците не се признаваат врз основа на хотелската сметка, а издатоците за сместување се пресметуваат преку дневницата.

Издатоците за сместување на службено патување во странство, кога за сместување се користат објекти на организација на здружен труд што изведува работи и организира и дава услуги за сместување на работниците, се пресметуваат во износите утврдени со општиот акт, а најмногу до износите утврдени со оваа уредба.

Член 12

За службено патување во странство извршено во својство на член на југословенска делегација, за преведувачот и лицата во обезбедување на таа делегација на меѓународни средби и собири на кои организаторот односно домаќинот ги определува условите за сместување, трошоците за сместување се пресметуваат врз основа на сметката од хотелот и над „А“ категорија.

Член 13

Пресметка на издатоците преку дневниците за службено патување во странство се врши преку една дневница за секои 24 часа проведени на службено патување во странство, како и за остатокот на времето подолго од 12 часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа пресметка се врши преку половина дневница.

Пресметка на издатоците се врши преку една дневница и ако вкупното службено патување трае подолго од 12 часа, а преку половина дневница ако вкупното службено патување трае подолго од осум часа.

Член 14

За службено патување на летачкиот персонал, кое вкупно трае помалку од осум часа, сметајќи го времето од часот на поаѓање на авионот од последниот аеродром во Југославија до часот на враќањето на авионот на првиот аеродром во Југославија, се пресметува дневница намалена за 70%.

Член 15

Организациите на здружен труд и други општествени правни лица што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет, за службени патувања во странство на извршниот персонал, можат со оп-

штиот акт да утврдат паушални износи на дневниците, а најмногу до износите и под условите пропишани со оваа уредба.

Член 16

Дневниците определени за странска држава во која се патува службено се пресметуваат од часот на преминувањето на границата на Југославија, а дневниците определени за странска држава од која се доаѓа – до часот на преминувањето на границата на Југославија.

Ако за службено патување се користи авион, дневницата се пресметува од часот на поаѓањето на авионот од последниот аеродром во Југославија до часот на враќањето на авионот на првиот аеродром во Југославија.

Ако за службено патување се користи брод, дневницата се пресметува од часот на поаѓањето на бродот од последното пристаниште во Југославија до часот на враќањето на бродот во првото пристаниште во Југославија.

Ако службено се патува во повеќе земји, во заминување се пресметува дневницата утврдена за странската држава во која се започнува службеното патување, а во враќање се пресметува дневницата утврдена за странската држава во која службеното патување е завршено.

За секое задржување односно пропатување низ странска држава, кое трае подолго од 12 часа, се пресметува дневница за таа странска држава.

2. Издатоци за превоз

Член 17

Издатоците за превоз на службено патување во странство се пресметуваат во височина на цената од патничката тарифа за превоз со средството од оној вид и класа што според општиот акт можат да се користат на службено патување.

Член 18

Ако во цената на билетот за патување со брод се засметани и трошоците за исхрана и ноќевање, дневницата се намалува за 90%.

Ако во цената на авионскиот билет, поради прекинување на патувањето, се засметани трошоците за исхрана и сместување, дневницата се намалува за 90%.

Ако во цената на авионскиот билет, поради прекинување на патувањето, е засметано само сместување, дневницата се намалува за 60%.

Член 19

Издатоците за користење на кола за спиење на службено патување во странство се пресметуваат со намалување на дневницата за 60%:

- 1) ако патувањето трае непрекинато најмалку 24 часа;
- 2) ако се патува ноќе од 22 часот до шест часот;
- 3) ако се патува најмалку шест часа ноќе по 20 часот.

III. ИЗДАТОЦИ ЗА СЕЛИДБА

Член 20

За селидба во странство и од странство во Југославија и од една странска држава во друга односно од едно место во друго на територијата на странска држава, во врска со преместување на вработено лице, се пресметуваат издатоците за превоз, по најекономичен пат, на предметите што служат за лична употреба на лицето што се сели и на членовите на неговото семејство што ги издржува, и тоа:

- 1) за лицето што се сели – до 1.100 kg односно од 7 m³;
- 2) за брачниот другар – до 700 kg, односно до 4 m³;
- 3) за секое дете – до 300 kg, односно до 2 m³.

Вкупната маса на предметите од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 2.500 kg односно 15,5 m³. Во вкупната маса на предметите од став 1 на овој член се засметува и масата на амбалажата.

На релациите на кои сообраќаат бродови исклучително за контейнерски превоз, се признаваат трошоците за 20-степен контейнер, и тоа само за превоз од натоварната до растоварната лука.

Ако за тоа постојат оправдани причини, со одлука на надлежниот орган на организацијата на здружен труд односно на општественото правно лице, може да се одобри превоз на предметите по воздушен карио-пат, експресно со железница или со истото превозно средство со кое патува лицето што се сели („митгепек“), со тоа што вкупната маса на предметите не може да изнесува повеќе од 15% од масата од став 1 на овој член односно 50% од таа маса ако поради вонредни настани во странската држава од која лицето се сели не постои можност за транспорт по друг пат, или ако се сели од земја во развој во кои не постои можност за поекономичен транспорт по друг пат.

Лицето кое користи право за превоз на предмети по воздушен пат не може да користи и право за превоз на предмети по копнен или воден пат.

Член 21

Ако лицето се сели со членовите на семејството од Југославија во некоја прекуморска странска држава или обротно, а на таа линија сообраќаат југословенски бродови, издатоците за превоз на предметите што се селат се пресметуваат по тарифата за превоз со југословенски бродови.

Член 22

Издатоците за пакување на покуќнината при селидба на лице од странство, се пресметуваат во паушален износ, кој се утврдува со посебен акт на сојузниот извршен совет.

Издатоците за пакување на покуќнината при селидба на лице од Југославија во странство се пресметуваат во паушален износ, што се утврдува со посебен акт на Сојузниот извршен совет.

Паушалниот надомест од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува посебно:

- 1) ако лицето се сели со членовите на семејството, а предметите се испраќаат со брод, железница или камион;
- 2) ако лицето се сели со членовите на семејството, а предметите се испраќаат по воздушен пат, експресно со железница, со истото превозно средство со кое патува („митгепек“) или со сопствен автомобил;
- 3) ако лицето се сели без членовите на семејството.

Издатоците за превоз на предметите од станот до соодветното превозно средство се пресметуваат врз основа на соодветна сметка.

Издатоците за осигурување на предметите кај југословенски осигурителни заводи, што се испраќаат од Југославија во странство и од странство во Југославија, се пресметуваат до вредноста што се утврдува со посебен акт на Сојузниот извршен совет.

Член 23

Ако лицето во врска со заминувањето во странство или враќањето во Југославија е должно да го испразни својот стан, или примило обврска станот да го испразни заради ставање на располагање на друг работник, издатоците на име надомест за сместување на предметите (покуќнината) се пресметуваат во височина утврдена со општ акт.

Член 24

Издатоците за дневници за времето што лицето при селидбата ќе го помине на пат се пресметуваат како издатоци за службени патувања во Југославија и во странство.

За члановите на потесното семејство на лицето што се сели кои не се во работен однос, издатоците за дневници и издатоците за личен превоз се пресметуваат во износот утврден со општиот акт, до износот на надоместот предвиден со одредбите на оваа уредба за лице што се сели.

IV. ДРУГИ ИЗДАТОЦИ

Член 25

Издатоците за прибавување на патнички исправи, за вакцинација и лекарски прегледи, а во врска со службеното патување и селидбата во странство, ако надлежната самоуправа интереса заедница за здравствено осигурување и здравство не ги признае тие трошоци, се пресметуваат во реални износи.

Член 26

Издатоците што ќе настанат на службеното патување во странство во врска со превезувањето, пренесувањето, внесувањето и изнесувањето на службена пошта, како и другите неопходни издатоци (такси и др.) се пресметуваат врз основа на соодветна сметка или друг документ што ќе се утврди со општиот акт.

Член 27

Издатоците што ќе настанат во врска со користењето на телефон и телеграми на службеното патување, а што се неопходни за вршење на определени задачи и работи, се пресметуваат врз основа на соодветната сметка.

Член 28

Со согласност од шефот на југословенската делегација, издатоците на делегацијата во врска со изнајмувањето на простории за состаноци на делегацијата, плаќањето на стенографски и дактилографски услуги, изнајмувањето на машини за пишување за подготвување на службени извештаи или за потребите на службена кореспонденција, се пресметуваат врз основа на соодветна сметка.

Член 29

Издатоците за превоз на лице кое работи во странска држава со тешки климатски услови и на членовите на неговото потесно семејство (брачниот другар и децата) за дооѓање на одмор во Југославија по најмалку 18 месеци престој во таа држава и за враќање, се пресметуваат во височина на цената од патничката тарифа за превоз со најекономично превозно средство од оној вид и класа што според општиот акт можат да ги користат на службено патување, за едно патување.

Странските држави со тешки климатски услови, во смисла на став 1 од овој член, се определуваат со посебен акт на Сојузниот извршен совет.

Член 30

Ако потесното семејство на лицето кое работи во странство живее во Југославија, се признаваат издатоците на име надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството, но најмногу за 50% повеќе од надоместот утврден за одвоен живот на работниците во Југославија.

Времето подолго од 30 дена поминато со семејството или без семејството во Југославија или со семејството надвор од Југославија не се подразбира како време поминато одвоено од семејството и за тоа време не се признаваат издатоците на име надомест поради одвоен живот од семејството.

Условите и височината на надоместот од став 1 на овој член се определуваат со општиот акт.

Член 31

Врз основа на налогот за службено патување или селидба во странство може да се исплати аконтација во височина на проценетите трошоци.

Издатоците за службено патување во странство се признаваат врз основа на пресметката на патните трошоци што во рок од седум дена од денот кога службеното патување е завршено, се поднесува, во согласност со одредбите на оваа уредба кон писмениот извештај што го завел надлежниот наредбодавец.

Кон пресметката на патните трошоци се приложуваат: налог за службено патување и доказ за износот платен за користење на кола за спиење или бродска кабина – ако на службеното патување е користена кола за спиење или бродска кабина, односно авионски или бродски билет – ако е користен авион или брод, неискористено или делумно искористено кредитно писмо, писмен доказ за легитимната замена на кредитното писмо односно девизите на на-

ционална валута, хотелска сметка и други докази за трошоците што се правдаат.

Ако на службеното патување посебно се плаќа резервација на место, аеродромска такса или превоз на багажот со автобус, кон пресметката на патните трошоци се приложува и потврда за плаќањето на тие трошоци.

Кон пресметката на патните трошоци се приложуваат и сметки за издатоците предвидени во чл. 26, 27, 28 и 29 од оваа уредба.

Ако во документот за настанување на издатоци, што се приложува кон пресметката, е искажан износ во национална валута во која не е утврдена дневницата за таа земја, за пресметка и признавање на издатоците кон документот се приложува и доказ за курсот на националната валута во однос на валутата во која е утврдена дневницата за таа земја во времето на настанувањето на издатоците. Како доказ служи документот за легитимна замена на девизите односно на кредитното писмо за национална валута.

Ако кон документот за настанат издатоци не се приложи доказ во смисла на став 6 од овој член, издатоците по тој документ не се признаваат како патни трошоци, а ако е во прашање платена хотелска сметка, издатоците за сместување се пресметуваат преку дневницата.

Издатоците за селидба се признаваат врз основа на пресметката на трошоците што по завршната селидба се поднесува во согласност со одредбите на оваа уредба, а во рок од 30 дена од денот кога службеното патување е завршено. Кон пресметката на селидбените трошоци се приложуваат: увозна или извозна декларација, сметки за превоз на предметите, сметки за шпедитерски услуги, сметки за изнесување на предметите од станот и за внесување во станот, како и сметки за другите трошоци, во согласност со одредбите на оваа уредба.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 32**

Одредбите на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 11/83, 22/84, 2/84, 66/84, 14/85, 27/85 и 57/85), сообразно ќе се применуваат и на службените патувања во странство, како и при селидба во странство и обратно, на работниците на сојузните органи на управа и сојузните организации, ако со оваа уредба и со општиот акт на органот донесен врз основа на оваа уредба не е определено поинаку.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83, 41/84 и 61/85).

Член 34

Оваа уредба се применува на службените патувања и селидбите во странство што почнуваат наредниот ден од денот на влегување во сила на оваа уредба.

Член 35

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Еп бр. 196
11 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

547.

Врз основа на член 77 точка 5 и член 202 став 3 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИ НА ОДБРАНАТА**

1. Во Одлуката за основите на единствената методологија и за единствените показатели за изработка на планови на одбраната („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/86), точката 51 се менува и гласи:

„51. Ажурирање и усогласување на плановите на одбраната со одредбите на оваа одлука ќе се изврши во 1987 и 1988 година, во следните рокови: до крајот на септември 1987 година – за самоуправните организации и заедници; до 30 ноември 1987 година – за општините; до 31 јануари 1988 година – за социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини; до 31 март 1988 година – за федерацијата.”

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр.191
18 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

548.

Врз основа на член 142 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПЛАКААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за условите под кои можат да се плаќаат трошоците на претставништвата и другите трошоци во врска со вршењето на дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85), во точка 1 зборовите: „трошоците за службени патувања во странство” се бришат.

2. Во точка 2 одредбата под 1 се брише, а одредбите под 2 до 4 стануваат одредби под 1 до 3.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 194
11 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

549.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/80), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАКА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночните оптоварувања на увезените стоки во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86), во точка 7 зборовите: „30 јуни” се заменуваат со зборовите: „31 декември”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува до 15 септември 1987 година.

Е.п. бр. 210
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

550.

Врз основа на член 33. ст. 2 и 3 од Парискиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ**

1. Во Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86) точ. 2 и 3 се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

Е. п. бр. 211
18 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

551.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитната цена за суров тутун од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86) во точка 1 став 1 бројот: „1020,00” се заменува со бројот: „1320”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 197
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

552.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитните пени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86) во точка 1 став 1 бројот: „233,75” се заменува со бројот: „302,50”, бројот: „233,75” – со бројот: „302,50”, а бројот: „225,25” – со бројот: „291,50”.

2. Во точка 2 став 2 бројот: „5,8438” се заменува со бројот: „7,5625”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 198
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

553.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитните пени за волна за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86) во точка 1 став 1 бројот: „1528,40” се заменува со бројот: „1977,90”, бројот: „1284,35” – со бројот: „1662,10”, бројот: „1134,45” – со бројот: „1545,75”, бројот: „847,70” – со бројот: „1097,00”, бројот: „796,30” – со бројот: „1030,50”, бројот: „732,10” – со бројот: „947,40”, бројот: „638,30” – со бројот: „826,10” и бројот: „624,20” – со бројот: „807,80”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 199
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

554.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитните пени на пченицата од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86) во точка 1 став 1 во одредбата под 1) бројот: „90,00” се за-

менува со бројот: „125,00”; во одредбата под 2) бројот: „85,00” – со бројот: „110,00”, а во одредбата под 3) бројот: „83,00” – со бројот: „100,00”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 200
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

555.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитните пени за оризова арпа од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86) во точка 1 став 1 бројот: „201,45” се заменува со бројот: „260,70”; бројот: „190,40” – со бројот: „245,10”, а бројот: „183,30” – со бројот: „237,30”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 201
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

556.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86 и 33/87) во точка 1 став 1 бројот: „35,41” се заменува со бројот: „45,83”.

2. Во точка 7 зборовите: „16 мај” се заменуваат со зборовите: „30 септември”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 202
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

557.

Врз основа на член 23, а во врска со член 20 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ**

1. Се продолжува важењето на Одлука за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86), Одлуката за обврска на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86), Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86), Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86 и 16/87) и Одлуката за определување на производите за кои организациите на здружен труд се должни на Сојузниот завод за цени и на купувачите да им доставуваат известување за цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86).

2. Оваа одлука ќе се применува до 15 септември 1987 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 203
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

558.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитната цена за пченка од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86) во точка 1 став 1 бројот: „76,50” се заменува со бројот: „99,00”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 204
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

559.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитната цена за шеќерна репка од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86) во точка 1 став 1 бројот: „21,25” се заменува со бројот: „27,50”.

2. Во точка 2 став 1 бројот: „1,37097” се заменува со бројот: „1,77419”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 205
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

560.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат за суров памук од родот на 1987 година заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа, со просечен рандман 31	541,20
2) II класа, со просечен рандман 30	454,60
3) III класа, со просечен рандман 30	433,00
4) IV класа, со просечен рандман 28	416,70

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините суров памук од родот на 1987 година што производителите, ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а вajat за суров памук со 8,5% влага.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за заштитните цени за суров памук („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/86).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 206
25 јуни 1987 година
Белград

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

561.

Врз основа на член 7 од Законот за системот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ
НА ДОБИТОКОТ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени на добитокот за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86 и 34/87) во точка 1 став 1 во одредбата под А) бројот: „807,00” се заменува со бројот: „1044,30”, бројот: „610,70” – со бројот: „790,16”, бројот: „21,81” – со бројот: „28,22” и бројот: „750,50” со бројот: „971,20”.

Во одредбата под Б) бројот: „1328,90” се заменува со бројот: „1719,75”, бројот: „1290,20” – со бројот: „1669,65”, бројот: „1264,401” – со бројот: „1636,25”, бројот: „1225,70” – со бројот: „1586,15”, бројот: „967,50” – со бројот: „1252,25”, бројот: „890,25” – со бројот: „1152,05”, бројот: „57,95” – со бројот: „1110,30” и бројот: „819,30” – со бројот: „1060,25”.

Во одредбата под Б) бројот: „1759,50” се заменува со бројот: „2277,00”, бројот: „1644,75” – со бројот: „2128,50”, бројот: „1555,50” – со бројот: „2013,00”, бројот: „1440,75” – со бројот: „1864,50”, бројот: „1275,00” – со бројот: „1650,00” и бројот: „1211,25” – со бројот: „1567,50”.

Во одредбата под Г) бројот: „569,50” се заменува со бројот: „737,00”, а бројот: „546,15” – со бројот: „704,60”.

2. Во точка 3 бројот: „1,5” се заменува со бројот: „2,5”.

3. Во точка 7 зборовите: „20 мај” се заменуваат со зборовите: „30 септември”.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 307
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљариќ, с. р.

562.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, во врска со чл. 107 и 132 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА
СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДА-
ТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ

1. Највисокиот износ на дневниците за службено патување во одделни странски земји изнесува:

Реден број	Држава	Износ на дневницата
1	2	3
1.	Демократска Република Авганистан	
	– за местото:	
	– Кабул	101 САД долар
	– за други места	44 САД долари
2.	Народна Социјалистичка Република Албанија	
	– за сите места	79 пресметковни долари
3.	Алжирска Демократска и Народна Република	
	– за местата:	
	– Алжир	189 САД долар
	– Оран и Анаба	147 САД долари
	– за други места	116 САД долари

1	2	3
4.	Народна Република Ангола	
	– за местото:	
	– Луанда	141 САД долар
	– за други места	97 САД долари
5.	Република Аргентина	
	– за местата:	
	– Буенос Аирес и Барилохе	70 САД долари
	– Кордоба и Мендоса и	
	Тиера де Фуго	59 САД долари
	– Салта, Розарио, и Мар дел	
	Плата	55 САД долари
	– за други места	50 САД долари
6.	Австралија	
	– за сите места:	105 австралиски долари
7.	Република Австрија	
	– за сите места	1.670 австриски шилинзи
8.	Бахреин	
	– за местото:	
	– Манама	136 САД долари
	– за други места	75 САД долари
9.	Народна Република Бангладеш	
	– за местата:	
	– Дака	92 САД долари
	– Читагонг	69 САД долари
	– за други места	25 САД долари
10.	Кралството Белгија	
	– за сите места	6. 110 белгиски франци
11.	Народна Република Бенин	
	– за местото:	
	– Котону	125 САД долари
	– за други места	79 САД долари
12.	Република Боливија	
	– за местата:	
	– Санта Круз	94 САД долари
	– Ла Паз	68 САД долари
	– за други места	53 САД долари
13.	Република Боцвана	
	– за местата:	
	– Габерон	81 САД долари
	– Лобатсе и Францистаун	72 САД долари
	– Маун	64 САД долари
	– за други места	41 САД долари
14.	Федеративна Република Бразил	
	– за местата:	
	– Рио де Женеиро, Саом	
	Луис, Саом Паолц, Ресифе,	
	Белем Манаис, Амапа Бело	
	Хоризонте, Салвадор,	
	Кампинас и Бразилија	74 САД долари
	– за други места	51 САД долари
15.	Народна Република Бугарија	
	– за сите места	86 САД долари
16.	Република Џибути	
	– за местото:	
	– Џибути	126 САД долари
	– за други места	95 САД долари
17.	Социјалистичка Република Бурманска Унија	
	– за местата:	
	– Рангун	72 САД долари
	– Паган	48 САД долари
	– Сандовеј	35 САД долари
	– Мандалај	41 САД долар
	– за други места	19 САД долари
18.	Република Бурунди	
	– за местото:	
	– Буамбура	110 САД долари
	– за други места	56 САД долари

1	2	3	1	2	3
19.	Централна Африканска Република			- Кумаси, Тема, Такоради и Тамале	42 САД долари
	- за местото:			- за други места	16 САД долари
	- Бангси	119 САД долари	35.	Буркина Фасо	
	- за други места	71 САД долар		- за местата:	
20.	Република Чад			- Уагадугу	110 САД долари
	- за местото:			- Бобо-Диуласо	75 САД долари
	- Нјамена	103 САД долари		- за други места	64 САД долари
	- за други места	49 САД долари	36.	Република Грција	
21.	Чиле			- за местото:	
	- за сите места	78 САД долари		- Атина	67 САД долари
22.	Чехословачка Социјалистичка Република			- за други места	49 САД долари
	- за сите места	85 пресметковни долари	37.	Кооперативна Република Гвајана	
23.	Кралството Данска			- за местото:	
	- за сите места	1.025 дански круни		- Џорџтаун	158 САД долари
24.	Арапска Република Египет			- за други места	29 САД долари
	- за местата:		38.	Република Гватемала	
	- Каиро	96 САД долари		- за местото:	
	- Асуан	75 САД долари		- Гватемала Сити	83 САД долари
	- Александрија	73 САД долари		- за други места	41 САД долар
	- Луксор	53 САД долари	39.	Република Гвинеја	
	- за други места	47 САД долари		- за местото:	
25.	Република Еквадор			- Конакри	125 САД долари
	- за местата:			- за други места	15 САД долари
	- Кито	87 САД долари	40.	Република Гвинеја Бисао	
	- Гвајакил	74 САД долари		- за местото:	
	- за други места	47 САД долари		- Бисао	127 САД долари
26.	Република Екваторијална Гвинеја			- за други места	15 САД долари
	- за местата:		41.	Република Хаити	
	- Малабо и Бата	84 САД долари		- за местото:	
	- за други места	68 САД долари		- Порт Пренс	83 САД долари
27.	Доминиканска Република			- за други места	54 САД долари
	- за местата:		42.	Кралството Холандија	
	- Санта Доминго	88 САД долари		- за сите места	296 холандски флорини
	- Пуерто Плата и Ла Романа	75 САД долари	43.	Република Хондурас	
	- Сантјаго	60 САД долари		- за местата:	
	- за други места	33 САД долари		- Тегусигалпа	102 САД долари
28.	Република Салвадор			- Сан Педро Сула	94 САД долари
	- за местото:			- за други места	67 САД долари
	- Сан Салвадор	84 САД долари	44.	Хонг Конг	
	- за други места	25 САД долари		- за сите места	143 САД долари
29.	Социјалистичка Етиопија		45.	Република Индија	
	- за местото:			- за местата:	
	- Адис Абеба	91 САД долар		- Бомбај, Калкута и Мадрас	83 САД долари
	- за други места	34 САД долари		- Њу Делхи и Архмедабад	72 САД долари
30.	Република Филипини			- за други места	65 САД долари
	- за местата:		46.	Република Индонезија	
	- Манила	95 САД долари		- за местата:	
	- Давао, Багио, Кагајан де Оро, Себу Давао и Пуерто Принсеса	64 САД долари		- Џакарта	83 САД долари
	- за други места	47 САД долари		- Бали	68 САД долари
31.	Република Финска			- за други места	62 САД долари
	- за сите места	156 САД долари	47.	Исламска Република Иран	
32.	Република Франција			- за местото:	
	- за местото:			- Техеран	160 САД долари
	- Париз	740 француски франци		- за други места	137 САД долари
	- за други места	620 француски франци	48.	Република Ирак	
33.	Габонска Република			- за сите места	170 САД долари
	- за местата:		49.	Република Ирска	
	- Либервил и Порт Жанвил	159 САД долари		- за сите места	88 англиски фунти
	- Ламбарен	138 САД долари	50.	Република Исланд	
	- Франсвил и Ојем	113 САД долари		- за сите места	108 САД долари
	- за други места	97 САД долари	51.	Република Италија	
34.	Република Гана			- за местата:	
	- за местата:			- Фиренца, Венеција и Милано	203.000 итал. лири
	- Акра	71 САД долар		- Рим	149.000 итал. лири
				- за други места	133.000 итал. лири

1	2	3	1	2	3
52.	Држава Израел – за местата: – Тел Авив – Јерусалим – Тибриз – Хаифа – за други места	91 САД долар 84 САД долари 96 САД долари 68 САД долари 58 САД долари			
53.	Парламентарна монархија Јамајка – за местото: – Кингстон – за други места	137 САД долари 123 САД долари			
54.	Јапонија – за местата: – Токио – Јокохама – Осака и Окинава – Нагоја, Кјото, Нана, Кобе, Фукуока и Сапоро – за други места	247 САД долари 203 САД долари 183 САД долари 163 САД долари 124 САД долари			
55.	Народна Демократска Република Јемен – за местото: – Аден – за други места	100 САД долари 43 САД долари			
56.	Арапска Република Јемен – за местата: – Сана – Ходеидах и Тац – за други места	92 САД долари 53 САД долари 41 САД долар			
57.	Хашимитско Кралство Јордан – за местата: – Аман – Јерусалим – за други места	86 САД долари 84 САД долари 83 САД долари			
58.	Република Камерун – за местата: – Јуанде – Гаруа и Диала – Нгаундере, Баменда, Маруа и Бертуа – за други места	165 САД долари 116 САД долари 103 САД долари 85 САД долари			
59.	Канада – за местата: – Отава – Монреал – Торонто – за други места	93 САД долари 92 САД долари 84 САД долари 75 САД долари			
60.	Држава Катар – за сите места:	122 САД долари			
61.	Република Кенија – за местата: – Најроби – Момбаса – Ламу – за други места	94 САД долари 64 САД долари 73 САД долари 59 САД долари			
62.	Народна Република Кина – за местата: – Пекинг и Шангај – за други места	108 САД долари 63 САД долари			
63.	Република Кипар – за сите места:	64 САД долари			
64.	Демократска Кампучија – за сите места:	58 САД долари			
65.	Република Колумбија – за местата: – Картагена – Баранкилија, Кали и Богота – Меделин – Калкута, Санта Марта,	101 САД долар 94 САД долари 84 САД долари 68 САД долари			
			Переира и Сан Андрес – за други места	59 САД долари	
			66. Народна Република Конго – за местата: – Бразавил – Поент Хоар – Лубомбо – за други места	147 САД долари 139 САД долари 106 САД долари 81 САД долар	
			67. Демократска Народна Република Кореја – за местото: – Пјон Гјанг – за други места	86 САД долари 72 САД долари	
			68. Република Кореја – за местата: – Сеул, Кјунгју и острово Чеју – за други места	141 САД долар 102 САД долари	
			69. Република Костарика – за местото: – Сан Хозе – за други места	97 САД долари 54 САД долари	
			70. Република Куба – за местото: – Хавана – за други места	85 САД долари 55 САД долари	
			71. Држава Кувајт – за сите места	155 САД долари	
			72. Демократска Народна Ре- публика Лаос – за сите места	40 САД долари	
			73. Кралство Лесото – за местото: – Масеру – за други места	49 САД долари 27 САД долари	
			74. Република Либан – за местото: – Бејрут – за други места	40 САД долари 16 САД долари	
			75. Република Либерија – за местото: – Монровија – за други места	112 САД долари 56 САД долари	
			76. Социјалистичка Народна Либиска Џамахирија – за местата: – Триполи и Бенгази – за други места	104 САД долари 79 САД долари	
			77. Велико Војводство Луксембург – за сите места	4.800 белгиски франци	
			78. Демократска Република Мадагаскар – за местата: – Тананарива – Носу-Бе – за други места	90 САД долари 54 САД долари 33 САД долари	
			79. Република Малави – за местата: – Лилонгве – Блантир – за други места	75 САД долари 70 САД долари 53 САД долари	
			80. Народна Република Унгар- ја – за сите места	62 САД долари	
			81. Малезија – за местата: – Кота Кинабалу – Куала Лумпур – Пенанг – за други места	107 САД долари 93 САД долари 79 САД долари 70 САД долари	

1	2	3	1	2	3
82.	Република Мали – за местата: – Бамако – Тимбукту и Мопти – за други места	125 САД долари 104 САД долари 66 САД долари	98.	Султанат Оман – за местата: – Мускат и Салалах – Низва – за други места	160 САД долари 107 САД долари 77 САД долари
83.	Република Малта – за сите места	104 САД долари	99.	Исламска Република Пакистан – за местата: – Исламабад – Карачи – Куета – Лахор – Пешавар – за други места	78 САД долари 70 САД долари 31 САД долар 60 САД долари 50 САД долари 25 САД долари
84.	Кралство Мароко – за сите места	58 САД долари	100.	Република Панама – за местата: – Бамбито и Контадора Исланд – Панама Сити и Колон – за други места	133 САД долари 96 САД долари 59 САД долари
85.	Исламска Република Мавританија – за местата: – Нуаџибу – Нуакшот – за други места	75 САД долари 61 САД долар 42 САД долари	101.	Папуа Нова Гвинеја – за местата: – Порт Морезби – Лае, Рабоул, МТ. Хаген, Попондета и Киета – Кундијава, Верак и Маданг – за други места	128 САД долари 96 САД долари 88 САД долари 79 САД долари
86.	Соединети Држави на Мексико – за местата: – Мексико Сити, Гвадалаха- ра и Монтереј – за други места	58 САД долари 43 САД долари	102.	Република Парагвај – за местото: – Асансион – за други места	45 САД долари 20 САД долари
87.	Народна Република Монголија – за местото: – Улан Батор – за други места	83 пресмет. долар 42 пресмет. долар	103.	Република Перу – за местата: – Лима – Куско и Икитос – за други места	81 САД долар 68 САД долари 41 САД долар
88.	Народна Република Мозамбик – за местото: – Мапуто – за други места	91 САД долар 37 САД долари	104.	Народна Република Полска – за сите места	68 САД долари
89.	Сојузна Република Герма- нија – за сите места	210 германски марки	105.	Заедница Порторико – за сите места	55 САД долари
90.	Германска Демократска Република – за сите места	153 пресмет. дола- ри	106.	Република Португал – за сите места	101 САД долар
91.	Кралство Непал – за местата: – Катаманда – Пакхара – за остала места	70 САД долари 47 САД долари 15 САД долари	107.	Република Руанда – за местата: – Кигали – Гисенеј – Габиро – за други места	111 САД долари 104 САД долари 81 САД долар 69 САД долари
92.	Република Нигер – за местото: – Ниамеј – за други места	119 САД долари 65 САД долари	108.	Социјалистичка Република Романија – за местото: – Букурешт – за други места	96 САД долари 74 САД долари
93.	Федеративна Република Нигерија – за местата: – Лагос – Маилдугури – за други места	39 САД долари 35 САД долари 31 САД долар	109.	Соединети Американски Држави – за местата: – Њујорк – Вашингтон – за други места	138 САД долари 111 САД долари 98 САД долари
94.	Република Никарагва – за местото: – Манагва – за други места	108 САД долари 29 САД долари	110.	Кралство Саудиска Арабија – за местата: – Јанбу – Мека и Џеда – Таиф, Абха и Касим – Даран, Ријад и Алдубаи – Џизан – Мандинах Мунавара – за други места	165 САД долари 152 САД долари 144 САД долари 136 САД долари 120 САД долари 103 САД долари 69 САД долари
95.	Кралство Норвешка – за сите места	1.030 норв. круни	111.	Република Сенегал – за местото:	
96.	Нови Зеланд – за сите места	99 САД долари			
97.	Република Брегот на Слоно- вата Коска – за местата: – Абиџан – Јамусокро – Корхого – Буака – Ман – за други места	117 САД долари 134 САД долари 95 САД долари 84 САД долари 63 САД долари 59 САД долари			

1	2	3	1	2	3
	- Дакар	124 САД долари		- Тобаго	112 САД долари
	- за други места	99 САД долари	129. Република Тунис	- за местото:	
112. Демократска Република Сао Томе и Принципе	- за сите места	107 САД долари	- Тунис		70 САД долари
113. Република Сејшели	- за сите места	117 САД долари	- за други места		42 САД долари
114. Република Сиера Леоне	- за местото:		130. Република Турција	- за местата:	
- Фритуан	64 САД долари		- Анкара		79 САД долари
- за други места	15 САД долари		- Истамбул		157 САД долари
115. Република Сингапур	- за сите места	107 САД долари	- Измир и Анталија		74 САД долари
116. Сиријска Арапска Република	- за местата:		- Адана		65 САД долари
- Дамаск	132 САД долари		- за други места		50 САД долари
- Латакија	75 САД долари		131. Република Уганда	- за местото:	
- Палмира	65 САД долари		- Кампала		106 САД долари
- за други места	54 САД долари		- за други места		68 САД долари
117. Демократска Република Сомалија	- за местото:		132. Обединети Арапски Емирати	- за местата:	
- Могадиш	42 САД долари		- Абу Даби		158 САД долари
- за други места	20 САД долари		- Дубаи		153 САД долари
118. Сојуз на Советските Социјалистички Републики	- за сите места	155 пресм. долари	- за други места		121 САД долар
119. Демократска Република Судан	- за местата:		133. Ориентална Република Уругвај	- за сите места	45 САД долари
- Картум	180 САД долари		134. Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска	- за местото:	
- Порт Судан	56 САД долари		- Лондон		86 англиски фунти
- Хагабала Бад Медани	63 САД долари		- за други места		62 англиски фунти
- за други места	31 САД долар		135. Република Венецуела	- за местата:	
120. Република Суринам	- за сите места	99 САД долари	- Валенсија, Пуерто, Ла Круз Карабејада и Исла де Моргарита		50 САД долари
121. Шпанија	- за местата:		- Каракас		62 САД долари
- Мадрид и Барселона	142 САД долари		- за други места		30 САД долари
- за други места	110 САД долари		136. Социјалистичка Република Виетнам	- за сите места	55 САД долари
122. Република Шри Ланка	- за местото:		137. Република Заире	- за местата:	
- Коломбо	59 САД долари		- Киншаса		155 САД долари
- за други места	29 САД долари		- Лубумбаши и Ажаболи-те		79 САД долари
123. Швајцарска Конфедерација	- за сите места	180 швајцарски франци	- за други места		42 САД долари
124. Кралство Шведска	- за местата:		138. Република Замбија	- за местата:	
- Штокхолм	940 шветски круни		- Лусака		84 САД долари
- Гетеборг	820 шветски круни		- Кивке, Ндола и Ливингстон		55 САД долари
- Малме	780 шветски круни		- за други места		19 САД долари
- за други места	700 шветски круни		139. Република Зимбабве	- за местото:	
125. Кралство Тајланд	- за местото:		- Хараре		72 САД долари
- Бангкок	77 САД долари		- за други места		53 САД долари
- за други места	61 САД долар		140. Сите други држави	- за сите места	54 САД долари
126. Обединета Република Танзанија	- за местата:		2. По исклучок од одредбата на точка 1 на ова решение, дневниците за службено патување во земјите што се наоѓаат во воена состојба се зголемуваат за 30% од износите утврдени во точка 1 на ова решение.		
- Дар ел Салам	87 САД долари		Дневниците за службено патување во Исламска Република Иран и Република Ирак утврдени во точка 1 на ова решение се зголемуваат за 30% до завршувањето на војната меѓу тие земји.		
- Занзибар	69 САД долари		3. Издатоците за пакување на покуќнина и селидба на лица од странство се признаваат во паушален износ и тоа:		
- Аруша и Танга	46 САД долари		а) ако лицето се сели со членовите на семејството и ги испраќа предметите со брод, железница, или камион -		
- за други места	33 САД долари				
127. Република Того	- за местата:				
- Ломе	125 САД долари				
- Кара	99 САД долари				
- за други места	50 САД долари				
128. Република Тринидад - Тобаго	- за местата:				
- Порт оф Спен	161 САД долар				

во валута на земјата од која се сели во износ од 400 САД долари, пресметано по тековниот курс што важи во времето на селидбата во земјата од која се сели или во динари по враќањето на лицето во земјата пресметани на денот на предавањето на пресметката на трошоците од член 32 став 6 на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидба во странство;

б) ако лицето се сели со членовите на семејството и ги испраќа предметите по воздушен пат, експресно со железница, со исто превозно средство со кое патува („мит-гепек“) или со сопствен автомобил – во валутата на земјата од која се сели во износ од 200 САД долари, пресметано по тековниот курс што важи во времето на селидбата во земјата од која се сели или во динари по враќањето на лицето во земјата пресметани на денот на предавањето на пресметката на трошоците од член 32 став 6 на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидба во странство;

в) ако лицето се сели без членови на семејството во височина од 50% од износот од паушалниот надомест под а и б на оваа точка – во валутата на земјата од која се сели, пресметано по курсот што важи во време на селидбата во земјата од која се сели или во динари по враќањето на лицето во земјата пресметани на денот на предавањето на пресметката на трошоците од член 32 став 6 од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидба во странство;

4. Издатоци за пакување на покуќнина при селидба од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство се признаваат во паушален износ, и тоа:

а) ако лицето се сели со членовите на семејството и ги испраќа предметите со брод, железница или камион – во височина на три просечни остварени лични доходи на работниците вработени во стопанството на Југославија за претходното полугодие;

б) ако лицето се сели со членовите на семејството и ги испраќа предметите по воздушен пат, експресно со железница, со исто превозно средство со кое патува („мит-гепек“) или со сопствен автомобил – во височина на два просечни остварени лични доходи на работниците вработени во стопанството на Југославија за претходното полугодие;

в) ако лицето се сели без членови на семејството во височина од 50% од износот на паушалниот надомест од таа одредба под а и б на оваа точка.

5. Издатоци за осигурување на предметите кај југословенските осигурителни заводи, кои при селидба се испраќаат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство или од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се признаваат до следниот износ, и тоа:

а) ако лицето се сели со членовите на семејството, вредност на предметите до 3.000.000 динари;

б) ако лицето се сели без членови на семејството – вредност на предметите до 1.500.000 динари.

6. Издатоци за превоз на лице што работи во странска држава под тежки климатски услови и членовите на негово потесно семејство (брачен другар и деца) за доаѓање на одмор во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за враќање во странска земја се признаваат за следните земји:

– Народна Република Ангола, Народна Република Бангладеш, Република Боливија, Социјалистичка Република Бурманска Унија, Централна Афричка Република, Република Гана, Република Габон, Република Гајана, Република Гвинеја, Република Индија, Република Индонезија, Република Ирак, Социјалистичка Етиопија, Демократска Народна Република Јемен, Народна Република Конго, Држава Кувајт, Малезија, Република Мали, Народна Република Мозамбик, Федеративна Република Нигерија, Република Никарагва, Исламска Република Пакистан, Демократска Република Сомалија, Демократска Република Судан, Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка, Обединета Република Танзанија, Кралство Тајланд, Социјалистичка Република Виетнам и Република Заир.

7. Ова решение се однесува на службени патувања и селидби во странство што започнуваат наредниот ден од денот на влегувањето во сила на ова решение.

8. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/85) и Решението за привремено зголемување на износите на дневниците за службено патување во Ирак и Иран, што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/82).

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 195
11 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Јанез Земљарич, с. р.

563.

Врз основа на чл. 41 и 130 став 6 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пресметување на ревалоризацијата на средствата на корисниците на општествени средства кои, според одредбите на Законот за вкупниот приход и доходот, се должни да вршат ревалоризација (во натамошниот текст: корисници на општествени средства).

Член 2

За претпријата, банките, другите финансиски организации, осигурителните и реосигурителните организации и работните односно деловните единици основани во странство за кои се врши самостојна пресметка и за кои се води посебно книговодство во кое средствата се искажуваат во странска валута, ревалоризација на тие средства не се врши според одредбите на овој правилник, а позитивните курсни разлики се внесуваат во вкупниот приход како други приходи, додека негативните курсни разлики се надоместуваат од вкупниот приход како други трошоци на работењето.

Член 3

- Ревалоризацијата опфаќа:
- 1) ревалоризација на обврските и побарувањата;
 - 2) ревалоризација на основните средства и материјалните права;
 - 3) ревалоризација на амортизација;
 - 4) ревалоризација на залихите на сировини, материјали, резервни делови, ситен инвентар, автогуми и амбалажа (во натамошниот текст: залихи на материјали и ситен инвентар);
 - 5) ревалоризација на недовршено производство на производи и услуги и залихи на полупроизводи, делови од сопствено производство и готови производи (во натамошниот текст: производството и залихи на готови производи);
 - 6) ревалоризација на залихите на стоки;
 - 7) контролна ревалоризација на трајните извори на деловните средства.

Член 4

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства кои своето книговодство го во-

дат по Контниот план за организациите на здружен труд, пресметување на ревалоризацијата вршат на обрасците што се составен дел на овој правилник.

Обрасците од став 1 на овој член претставуваат документи за книжење на соодветните износи на ревалоризацијата. Обрасците ги составува корисникот на општествени средства во еден примерок и не ги прилага кон периодичните пресметки и завршната сметка што ѝ ги доставува на Службата за општествено книговодство. Корисникот на општествени средства може, во согласност со сопствените потреби, да ги прошири податоците во обрасците од став 1 на овој член.

Корисниците на општествени средства што своето книговодство не да го водат по Контниот план за организациите на здружен труд, обрасците од став 1 на овој член ќе ги усогласат со своите контни планови.

II. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА

Член 5

Ревалоризацијата на обврските и побарувањата опфаќа ревалоризација на динарските обврски и побарувања и ревалоризација на обврските и побарувањата искажани во девизи.

1. Ревалоризација на динарските обврски и побарувањата

Член 6

Динарските обврски и побарувања се ревалоризираат во согласност со односите помеѓу должникот и доверителот утврдени со договор и со самоуправна спогодба односно врз основа на закон, на еден од следните начини:

- 1) со ревалоризација на главницата на обврските и побарувањата;
- 2) со ревалоризација на обврските и побарувањата за износ на ревалоризациониот дел од каматата што и се припишува на главницата;
- 3) ревалоризација на обврските и побарувањата за износот на ревалоризациониот дел од каматата што се наплатува во роковите во кои се врши пресметката.

Ревалоризацијата од став 1 точка 1 на овој член се врши за обврски и побарувања по основ на здружени и вложени средства според основите и мерилата што се утврдени со самоуправна спогодба односно со договор ако е предвидено враќањето односно наплатата на тие средства да се врши зависно од остварениот заеднички доход.

Ревалоризацијата од став 1 точка 2 на овој член се врши според основите и мерилата и во роковите што се утврдени со договор односно со самоуправната спогодба или закон, така што ревалоризацијата што ѝ се припишува на главницата претставува дел од каматата до годишната стапка на растежот на цените на производителите на индустриски производи. Ревалоризацијата, во смисла на овој став, ги опфаќа и интеркаларните камати до годишната стапка на растежот на цените на производителите на индустриски производи.

Ревалоризацијата од став 1 точка 3 на овој член се врши според основите и мерилата и во роковите што се утврдени со договор односно со самоуправна спогодба или закон, така што дел од каматата до годишната стапка на растежот на цените на производителите на индустриски производи се наплатува во роковите во кои се врши пресметката.

Под обврски и побарувања што се ревалоризираат според одредбите на ст. 3 и 4 од овој член се подразбираат обврските односно побарувањата по основ на: кредити и заеми; промет на стоки и услуги; ненавремено и одложено плаќање; хартии од вредност; обврски и побарувања со кои се пресметува затезната камата и по други основи по кои се пресметува каматата.

Годишната стапка на растежот на цените на производителите на индустриски производи од ст. 3 и 4 на овој член се утврдува во март, јуни, септември и декември за наредните три месеци, како годишен процент на растежот на цените, врз основа на податоците за растежот на цените на производителите на индустриски производи во претходните шест месеци, што ги објавила сојузната организација надлежна за работи на статистиката. Таа стапка

се користи за утврдување на ревалоризацијата на обврските и побарувањата од ст. 3 и 4 на овој член за тоа тримесечје.

По исклучок од одредбата на став 6 од овој член, доверителот и должникот можат да договорат стапката од тој став што важела на денот на настанувањето на обврската односно побарувањето да ја применуваат за целиот период додека обврската не се плати односно побарувањето не се наплати, под услов нивното намирување да се врши во роковите и на начинот што се договорени, и тоа:

- 1) при издавање, индосирање, есконт, реесконт и др. меници и други хартии од вредност;
- 2) за обврски и побарувања со рок на плаќање односно наплата до една година.

По исклучок од одредбите на ст. 3 и 4 од овој член, каматата по кредитите од примарната емисија во банките за чиј репласман Народната банка определила каматна стапка пониска од стапката на став 6 од овој член во целост претставува ревалоризација, а каматната маржа преку таа каматна стапка – камата што се пресметува во приходот на банката.

Ревалоризацијата на обврските од ст. 1 до 3 на овој член ги товари ревалоризационите расходи, а ревалоризацијата на побарувањата се одобрува на ревалоризационите приходи.

Член 7

По основ на кредити и други пласмани по кои за плаќање односно за наплата рокот за договор е подолг од една година, ревалоризација се врши според одредбата на член 6 став 3 од овој правилник така што плаќањето односно наплатата се врши сразмерно на износот на кредитите односно на друг пласман што се плаќа односно наплатува.

Одредбата на став 1 од овој член се применува и врз обврските и побарувањата за кои договорениот рок за наплата односно за плаќање е пократок од една година ако со договор или со самоуправна спогодба е предвидено плаќање односно наплата да се изврши во еден рок.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член можат да се применат и врз другите побарувања и обврски за кои договорениот рок за наплата односно плаќање е пократок од една година ако тоа е предвидено со договор односно со самоуправна спогодба.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој член, плаќањето односно наплатата на ревалоризацијата на обврските и побарувањата може да се договори и на друг начин ако тоа должникот изречно го бара или ако височината на отплатата е обусловена со височината на определен вид приход на должникот.

Член 8

Ревалоризација на обврските и побарувањата по основ на долгорочни кредити и други пласмани со рок на враќање подолг од една година, што се враќаат во месечни анuitети односно рати (на пример, кредити на граѓани) се врши според член 6 став 3 на овој правилник, со припишување на каматата на главницата, при што височината на месечната рата односно на годишниот анuitет за текуштата година се утврдува така што, покрај остатокот од долгот, преостанатото време на отплатата и реалната каматна стапка се применува и полугодишниот коефициент на очекуваната ревалоризација во текуштата година по стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи во претходната година, а на крајот на годината остатокот од долгот се зголемува или се намалува за разликата произлезена од разликата на стапките на ревалоризацијата во претходната и текуштата година.

Во случајот од став 1 на овој член, височината на месечната рата односно на годишниот анuitет може да се утврдува и како дел од постојаните приходи на корисниците на средства (должници) со тоа што со годишното утврдување на остатокот од долгот не се утврдува реалниот туку прогнозираниот рок на враќање, под претпоставка долгот да се враќа во ист реален износ како и во претходната година.

Ревалоризацијата од член 6 ст. 3 и 4 на овој правилник се утврдува на тој начин што каматите пресметани по стапка пониска од стапката од член 6 став 6 на овој правилник во целост претставуваат ревалоризација, а ако ка-

матните стапки се повисоки од стапката на растежот на цените, ревалоризацијата и каматата се пресметуваат или со директна примена на стапките или со пресметување на коефициентот помеѓу процентот (стапката) на растежот на цените и процентот на каматната стапка. Со тој коефициент се множи вкупниот износ на пресметаната камата, а добиениот износ претставува ревалоризационен дел од каматата. Кога од вкупниот пресметан износ на каматата се одземе ревалоризацијата (ревалоризационен дел од каматата) утврдена според одредбите на овој став, се добива камата со чија наплата се зголемува вкупниот приход односно приходот односно со чија пресметка се намалува доходот односно се зголемуваат расходите.

Член 9

Корисникот на општествени средства кој, заради гарантирање на фиксната продажна цена на производот или услугата, од купувачот, односно од нарачувачот примил баскаматен аванс во динари, може да го ревалоризира делот од продажната цена покриен со тој аванс во износ на полната ревалоризација на авансот што ќе му ја одобри на купувачот, давачот на авансот, за рокот предвиден с договорот за испорака на производот односно за извршување на услугата.

Во случајот од став 1 на овој член, за износот на ревалоризацијата на авансот кај испорачувачот се товарат ревалоризационите расходи и се одобрува обврската по основ на авансот од кој се наплатува зголемената вредност на испораката, додека кај купувачот се одобруваат ревалоризационите приходи врз товар на побарувањата по основ на авансот од кој се плаќа зголемувањето на вредноста на преземиот производ односно услуга.

Член 10

Ако обврските и побарувањата се ревалоризираат според одредбите на член 6 ст. 3 до 8 од овој правилник за периоди пократки од една година, народните банки, банките и другите финансиски организации применуваат дисконт, т.е. конфорна ревалоризациона стапка изведена од годишната ревалоризациона стапка, за период на ревалоризацијата.

Одредбата на став 1 од овој член можат да ја применат и другите корисници на општествени средства.

Член 11

Корисникот на општествени средства е должен најдоцна во рок од 10 дена од истекот на пресметковниот период да изврши привремен, а најдоцна во рок од 20 дена од истекот на деловната година конечен распоред на ревалоризацијата на корисниците на општествени средства кои имаат право на ревалоризација на своите побарувања, согласно со договорот односно самоуправната спогодба.

Корисникот на општествени средства е должен најдоцна во рок од 45 дена од истекот на деловната година да изврши конечен распоред на вишокот на ревалоризационите приходи над ревалоризационите расходи на доверителите на кои е должен, согласно со договорот односно со самоуправната спогодба, тој вишок да го распореди.

Корисниците на општествени средства на кои е распореден вишокот на ревалоризационите приходи според одредбите на став 2 од овој член, припадничкиот износ го внесуваат во ревалоризационите приходи.

2. Ревалоризација на девизните обврски и побарувања

Член 12

Ревалоризација на обврските и побарувањата искажани во девизи се врши со пресметување на курсните разлики во согласност со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење.

Позитивните курсни разлики од овој член се одобруваат со ревалоризационите приходи, а негативните ги товарат ревалоризационите расходи.

Каматите по обврските и побарувањата искажани во девизи не содржат ревалоризационен дел.

III. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Член 13

Привремена ревалоризација на основните средства и материјалните права (во натамошниот текст: основните средства) се врши на образците за привремена пресметка на ревалоризацијата на основните средства (образци РОС-1, РОС-2 и РОС-3) при секоја периодична пресметка во текот на годината.

Член 14

Привремена ревалоризација на основите средства затечени на крајот на пресметковниот период, а набавени во претходната или во определен месец на текуштата година се врши одвоено на образецот РОС-1, при секоја периодична пресметка во текот на годината.

Под реден број 1 на образецот од став 1 на овој член се запишува коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период, што га објавува сојузната организација надлежна за работи на статистиката. Под реден број 6 се запишува збирот на износот на салдото на контата наведени во колона 2 од образецот, на крајот на пресметковниот период, намален за збирот на износот на салдото на основачките вложувања на тие контата на крајот на пресметковниот период, а под другите редни броеви се запишуваат износите на салдата на крајот на пресметковниот период на контата односно групите контата наведени во колона 2 на образецот или износите добиени со пресметување од претходните редни броеви дадени во загради по описот во колона 3.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член за средства набавени во одделни месеци на текуштата година, под реден број 1 на образецот РОС-1 се запишува коефициентот од член 40 точка 2 на Законот за вкупниот приход и доходот, но од почетокот на годината за бројот на месеци на користење на средствата (за средствата набавени во април на деветомесечна пресметка – пет месеци на користење – се применува коефициентот на ревалоризација за мај).

Привремена ревалоризација на основните средства не вршат корисниците на општествени средства ако не составуваат периодична пресметка.

Корисникот на општествени средства може да одлучи привремената ревалоризација на основните средства од став 1 на овој член да ја врши како сите основни средства да се набавени во претходната година.

Привремена ревалоризација се врши и за средствата за заедничка потрошувачка кога по основ на нивното користење се стекнува приход.

Член 15

Ако корисникот на општествени средства не врши привремена ревалоризација на средствата во согласност со одредбата на член 14 став 5 од овој правилник, е должен да состави Збирна привремена пресметка на ревалоризацијата на основните средства на образецот РОС-2, во кој внесува податоци од ред. бр. 5, 7 и 12 од соодветните образци РОС-1 додека под ред. бр. 14, 28 и 42 на образецот РОС-2 ги внесува збирите на претходните редни броеви дадени во загради по описот во колона 3.

Член 16

Привремена пресметка на ревалоризацијата на основните средства се врши на крајот на секоја периодична пресметка на образецот РОС-3. Притоа на ред. бр. 1, 4 и 7 од тој образец се запишуваат износите од ред. бр. 14, 28 и 42 на образецот РОС-2, а ако корисникот на општествени средства ја користи одредбата на член 14 став 5 од овој правилник – износите од ред. бр. 5, 7 и 12 на образецот РОС-1 за сите основни средства.

Под ред. бр. 2, 5 и 8 се запишуваат износите на салдото на контата наведени во колона 2 на образецот РОС-3, а под другите редни броеви – износите добиени со пресметување на претходните редни броеви дадени во загради по описот во колона 3.

Износите за книжење од ред. бр. 3, 6 и 9 на образецот РОС-3 се книжат врз товар на контата наведени под тие редни броеви, а во корист на ревалоризационите приходи. Ако под наведените редни броеви се јават негативни износи, книжењето се врши со метод на црвено сторно.

Член 17

Конечна ревалоризација на основните средства се врши во текот на годината за отуѓени, исчезнати и расходувани основни средства, а по завршната сметка – за затечени основни средства.

Конечна ревалоризација на отуѓените, исчезнатите и расходувани основни средства се врши на образецот за конечна пресметка на ревалоризацијата на основните средства отуѓени во текот на годината (образец РОС-4) при секоја продажба, отуѓување, исчезнување и расходување на основното средство, во корист на ревалоризационите приходи, со книжење врз товар на набавната вредност и во корист на исправката на вредноста на конкретното основно средство, па дури со ревалоризирани вредности се врши искнижување на основното средство.

Образецот РОС-4 може да се пополнува и збирно, за сите основни средства отуѓени, исчезнати или расходувани, што во текот на годината се користени ист број месеци.

Конечна ревалоризација на основните средства затечени на крајот на годината се врши на образецот за конечна пресметка на ревалоризацијата на основните средства за годината (образец РОС-5), при составувањето на завршната сметка, со книжење во корист на ревалоризационите приходи, а врз товар на набавната вредност и во корист на исправката на вредноста на конкретното основно средство.

При конечната ревалоризација од став 4 на овој член се сторираат ревалоризационите приходи и износот на ревалоризацијата на основните средства утврдени во текот на годината по привремените пресметки од чл. 13 до 16 на овој правилник.

Конечна ревалоризација од ст. 2 и 4 на овој член се врши и за предметите за заедничка потрошувачка, а во корист на соодветниот дел од фондот за заедничка потрошувачка.

Член 18

Конечната ревалоризација од член 17 став 2 на овој правилник што се врши на образецот РОС-4, се врши на посебен образец за секое основно средство што е отуѓено, исчезнато или расходувано во текот на деловната година, вклучувајќи ги и исчезнатите и расходувани средства по годишниот попис, со можност за користење на одредбата од член 17 став 3 на овој правилник. Сите образци РОС-4 се нумерираат од почетокот на годината по растечки реден број.

Под датум на искнижување во образецот РОС-4 се запишува датумот на отуѓувањето, исчезнувањето или расходувањето на основното средство, а датумот на набавка се запишува само ако средството е набавено во иста деловна година.

Податоците во табелата на образецот РОС-4 се пополнуваат на следниот начин:

1) под реден број 1 се запишува бројот на месеците на користењето на средствата во деловната година, кој се зголемува за еден ако средството во еден месец е користено подолго од 15 дена, а времето на користење се утврдува од податоците за датумот на искнижувањето и датумот на набавката од заглавјето на образецот;

2) под реден број 2 се запишува коефициентот на ревалоризацијата по основ на растежот на цените на производителите на индустриски производи на три децимали од почетокот на годината, за број на месеци од редниот број 1, што го објавува сојузната организација надлежна за работи на статистиката;

3) под ред. бр. 6, 7, 8 и 9 се запишуваат износите добиени со пресметување од претходните редни броеви дадени во заградата по описот во колона 2;

4) под реден број 3 се запишува износот на набавната вредност на основното средство, набавено во текот на годината односно ревалоризираниот износ на набавната вредност на средството набавено во претходните години според податоците од книговодството;

5) под реден број 4 се запишува ревалоризираниот износ на исправката на вредноста на основното средство според податоците од книговодството;

6) под реден број 5 се запишува износот на пресметаната амортизација на основното средство во текот на годината според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува амортизацијата и самоуправниот општ акт на корисниците на општествени средства, при што тој износ не може да биде поголем од износот што, во збир со износот под реден број 4 го дава износот под реден број 3;

7) со износите под ред. бр. 7, 8 и 9 се вршат соодветни книжења според член 17 став 2 од овој правилник.

Образецот РОС-4 не се пополнува за основни средства што на почетокот на годината се наполно отпишани.

Член 19

Конечната ревалоризација од член 17 став 4 на овој правилник, што се врши на образецот РОС-5 се врши или за поединечни основни средства, во кој случај се пополнуваат сите колони на образецот, или збирно за основните средства од истиот реден број на Номенклатурата на средствата за ревалоризација, односно надвор од таа номенклатура, што се набавени во претходните години односно во истиот месец на годината за која се врши ревалоризација, во кој случај не се пополнува колона 2, а во колона 3 се запишува називот на групата на основни средства.

На образецот РОС-5 одвоено се исказуваат основните средства во употреба, во подготовка и надвор од употреба.

Ако корисникот на општествени средства врши збирна ревалоризација на основните средства според одредбите на став 1 од овој член, е должен до 31 март следната година, да изврши распоред на резултатите од ревалоризацијата по одделни основни средства и да ги прокнижи во аналитичката евиденција на основните средства со состојба на 31 декември во годината за која се врши ревалоризација.

Податоците во колоните на образецот РОС-5 се пополнуваат на следниот начин:

1) во колона 1 се запишува редниот број од Номенклатурата на средствата за ревалоризација која е составен дел од Законот за вкупниот приход и доходот, а за средствата што не се опфатени со Номенклатурата податок не се запишува;

2) во колоните 2 и 3 се запишуваат податоците од евиденцијата на основните средства на обврзникот на ревалоризација (колона 2 не се пополнува при вршење на збирна ревалоризација), при што одвоено се исказуваат зголемувањата на вредноста на основните средства по основ на инвестирање во текот на годината;

3) во колона 4 се запишува износот на набавната вредност на средствата набавени во годината за која се врши ревалоризација, односно во поранешните години ревалоризирани набавна вредност на средствата набавени пред годината за која се врши ревалоризација, според податоците од пописот на основните средства на крајот од годината за која се врши ревалоризација;

4) во колона 5 се запишува износот на исправката на вредноста на средствата на крајот од годината за која се врши ревалоризација, при што се вклучува амортизацијата според конечната пресметка на амортизацијата за таа година, според податоците од пописот на основните средства на крајот од годината за која се врши ревалоризација;

5) во колона 6 не се исказува податок за средствата набавени во поранешните години, а за средствата набавени во текот на годината за која се врши ревалоризација – редниот број од месецот во кој е набавено средството;

6) во колона 7, зависност од податоците запишани во колоните 1, 3 и 6, се запишува соодветниот коефициент за ревалоризацијата на три децимали, што го објавува сојузната организација надлежна за работи на статистиката, во согласност со одредбите од член 40 точ. 1, 2, 3 и 4 на Законот за вкупниот приход и доходот, а за основните средства, што според одредбите од член 30 став 2 на тој закон не се ревалоризираат, не се запишува податок;

7) во колоните 8, 9 и 10 се запишуваат износите добиени пресметување од претходните колони дадени во заградата зад описот на содржината на колоната, а овие износи се користат и за соодветни книжења според член 9 став 4 од овој правилник.

Корисникот на општествени средства може да го измени образецот РОС-5 така што коефициентот на ревалоризацијата во колона 7 до го зголеми за еден со цел во колоните 8 и 9 да се добие целата ревалоризирана набавна вредност односно целата ревалоризирана исправка на вредноста. Во тој случај треба да се додадат нови колоните 9а и 9б во кои би се формирала разлика меѓу колоните 8 и 4 односно колоните 9 и 5, додека колоната 10 би се добивала како разлика меѓу колоните 9а и 9б.

По исклучок од одредбата на стаа 3 од овој член, корисниците на општествени средства не вршат распоред на ревалоризацијата на средствата што не ги попишуваат, со исклучок во годината во која ги попишуваат и во која ја распоредуваат сета извршена ревалоризација од претходниот попис.

IV. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА АМОТИЗАЦИЈАТА

Член 20

Ревалоризација на амортизацијата се врши на образците за пресметка и збирна пресметка на ревалоризацијата на амортизацијата (образци РА-1 и РА-2) при периодичната пресметка и завршната сметка, со книжење во корист на ревалоризационите приходи, а врз товар на ревалоризацијата на амортизацијата.

Корисниците на општествени средства не вршат ревалоризација на амортизацијата на станови и станбени згради.

Член 21

Ревалоризацијата на амортизацијата, што се врши на образецот РА-1 се врши или збирно за вкупната амортизација, кога во заглавието на образецот се означува дека основните средства се набавени „до крајот на периодот“, или одвоено – за средствата набавени во претходните години за средствата набавени во одделни месеци текуштата година, за кое одлучува корисникот на општествени средства при пресметувањето.

Податоците во колоните на образецот РА-1 се пополнуваат на следниот начин:

1) во колона 3 се запишува износот на пресметаната амортизација за основните средства набавени во соодветниот период. Ако амортизацијата се пресметува само при периодичните пресметки и завршната сметка, се утврдува разликата меѓу вкупно пресметаната амортизација во претходниот пресметковен период и вкупно пресметаната амортизација во претходниот пресметковен период, па таа разлика се дели со бројот на месеците меѓу тие два пресметковни периода, а количникот претставува месечна пресметана амортизација од претходниот до текуштиот пресметковен период што се запишува во соодветни месеци во колона 3;

2) во колона 4 се запишува коефициентот на ревалоризацијата од член 40 точка 2 на Законот за вкупниот приход и доходот за збирна ревалоризација на вкупната амортизација и за ревалоризација на амортизацијата на основните средства набавени во претходните години, додека за основните средства набавени во текот на годината на пресметките се користи ист коефициент, но од почетокот на годината за бројот на месеци на користење на средствата (за средства набавени во април на деветмесечната пресметка – пет месеци користење – се применува коефициентот на ревалоризацијата за мај);

3) во колона 5 се запишува износот добиен со пресметување од претходните колони дадени во загради зад описот на содржината на колоната.

Ред. бр. 14 и 15 во образецот РА-1 се пополнуваат само во случај ако корисникот на општествени средства, во согласност со одредбата на став 1 од овој член, одлучил да врши збирна ревалоризација на вкупната амортизација, при што износот од колона 5 на реден број 15 се книги во согласност со одредбата од член 20 на овој правилник (под реден број 14 се запишува износот од реден број 13 на образецот РА-1 од претходната периодична пресметка во тековната година).

Во случајот од став 3 на овој член износот во колона 3 под реден број 13 треба да одговара на износот на пресметаната амортизација во билансот на успехот, а на крајот од годината – и на износот од конечната пресметка на амортизацијата. Износите во колона 3 не можат во оддел-

ни месеци да се менуваат од пресметковен период во пресметковен период, освен ако се преминува на ревалоризација на амортизацијата по месеци на набавка, кога не можат да се менуваат во збирот.

Член 22

Збирна ревалоризација на амортизацијата од член 20 на овој правилник се врши на образецот РА-2 со пополнување, односно со пренос на податоците од соодветниот образец РА-1 само ако корисникот на општествени средства, во согласност со член 12 од овој правилник одлучил ревалоризацијата на амортизацијата да ја врши одвоено според времето на набавката на основните средства. Образецот РА-2 се пополнува на следниот начин:

1) под реден број 1 се запишуваат податоците од колона 3 односно колона 5 под реден број 13 во образецот РА-1 – за амортизација на средствата набавени во претходните години;

2) под реден број 2 до 13 се запишуваат податоците од колона 3 односно колона 5 под реден број 13 во образецот РА-1 – за средствата набавени во одделни месеци на тековната година;

3) под ред бр. 14 и 16 се запишуваат износите добиени со пресметување на претходните редни броеви дадени во загради зад описот во колона 2;

4) под реден број 15 се запишуваат износите под реден број 14 во образецот РА-2 од претходната периодична пресметка во тековната година;

5) со износот под реден број 16 се вршат соодветни книжења според одредбите од член 20 на овој правилник.

Износот под реден број 14 во колона 3 во образецот РА-2 треба да одговара на износот на пресметаната амортизација без ревалоризација на амортизацијата во билансот на успехот, а на крајот од годината – на износот од конечната пресметка на амортизацијата, при што износите во колона 3 не можат да се менуваат од пресметковен период во пресметковен период.

V. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИТЕ НА МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Член 23

Ревалоризација на залихите на материјал и ситен инвентар се врши на еден од следните начини:

1) како збирна ревалоризација со единствен коефициент на ревалоризација без користење на заеднички складови за повеќе корисници на општествени средства (на образците РЗ-1, РЗ-2 и РЗ-5);

2) како збирна ревалоризација со единствен коефициент на ревалоризација, со користење на заеднички складови за повеќе корисници на општествени средства (на образците РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3, РЗ-4 и РЗ-5);

3) како ревалоризација на различни грански коефициенти на ревалоризација, без користење на заеднички складови за повеќе корисници на општествени средства (на образците РЗ-1, РЗ-2 и РЗ-4);

4) како ревалоризација на различни грански коефициенти на ревалоризација, со користење на заеднички складови за повеќе корисници на општествени средства (на образците РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3 и РЗ-4).

Под заеднички складови во смисла на став 1 од овој член се подразбираат складовите на материјал и ситен инвентар (класа 3) во рамките на иста работна, односно сложена организација на здружен труд (здружени средства), во која е здружен и корисникот на општествени средства кој од тие складови го презема материјалот и ситниот инвентар, било за обновување на залихите во сопствените складови, било за директни потрошоци, со задолжување на контата од групите 31, 35 и 36 и класа 4, а со одобрување на контата од група 26 кај корисникот на општествени средства односно задолжување на контата од групата 6 и одобрување на контата од групите 31, 35 и 36 во заедничкиот склад.

Корисникот на општествени средства може да одлучи ситен инвентар, автогуми и амбалажа во целост или делумно да ги ревалоризира со коефициентите од член 40 точка 2 од Законот за вкупниот приход и доходот на начинот од чл. 13 до 16, на член 17 ст. 4 до 6 и на чл. 19 до 22 од овој правилник ако тоа го регулирал со својот општ акт,

ако отпис на вредноста на тие средства во текот на годината врши еднакви месечни стапки на отпис однапред утврдени во општиот акт и ако на крајот од годината резултатот од ревалоризацијата на набавната вредност и отписот на вредноста ги припишува на конкретните предмети што така ги ревалоризира.

Во случајот од став 3 на овој член, на извршен отпис и расход во текот на годината се применуваат одредбите од членовите наведени во тој став што се однесуваат на амортизацијата, а вредностите на тие средства и нивните ревалоризации во текот на годината се водат на посебни аналитички конта во рамките на соодветните конта од групите 35, 36 и 40 на кои не се применуваат одредбите на чл. 24 до 36 од овој правилник, односно што не се опфатени со тие одредби.

Корисникот на општествени средства не врши ревалоризација на ситен инвентар, автогуми и амбалажа што во целост се отпишани, но е должен да ги води на посебни аналитички конта во рамките на контата од групите 35 и 36, на кои се применуваат одредбите на чл. 24 до 36 од овој правилник односно што не се опфатени со тие одредби.

1. Збирна ревалоризација без користење на заеднички складови

Член 24

Збирна ревалоризација со единствен коефициент од член 35 ст. 2 и 3 односно став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот, без користење на заеднички складови, се врши кога корисникот на општествени средства користи залихи на материјал и ситен инвентар само од сопствените складови во кои доставува материјал и ситен инвентар директно од набавувачот, на обрасците „Пресметка на ревалоризацијата на орпеделени видови залихи“ (образец РЗ-1) и „Распоред на ревалоризација на залихите“ (образец РЗ-2).

Член 25

Во случаите од член 24 на овој правилник одделни редни броеви на образецот РЗ-1 се пополнуваат на следниот начин:

1) под реден број 1 до 13 се запишува износот на салдата на контата од класа 3 (залихи на материјал и ситен инвентар) на определен ден, што не се опфаќаат контата на ревалоризацијата на залихите (конто 318, 358 и 368), а ако помеѓу одделни месечни состојби обврзникот на ревалоризација утврдува состојбата иако постојат промени, разликата се дели со бројот на месеците меѓу утврдувањето на состојбите и за количникот за секој месец се коригира поранешната состојба;

2) под ред. бр. 14, 15, 18 до 22 и 25, до 27 се запишуваат износите добиени со пресметување со претходните редни броеви дадени во заградите по описот во колона 2;

3) под реден број 16 се запишува или износот на побарувачкиот промет од контата на класа 3 во тековната година, без контата на ревалоризацијата на залихите (конта 318, 358 и 368) и без меѓумагацинскиот промет или збирот на контата од групата 40 и контата 725, без контата 402, 404, 409, делот од контото 401, што им се плаќа на добавувачите на мерачите на потрошоците што директно одат во производство без прием во магацинот и делот од останатите конта на групата 40 што не преминал преку контата од класа 3 ако организацијата го обезбедува тој податок во своето книговодство;

4) под реден број 17 се запишува 1,00000, бидејќи претходните податоци се сведени на набавната вредност;

5) под реден број 23 се запишува коефициентот на ревалоризацијата од член 40 точка 5 односно од член 40 точка 6 од Законот за вкупниот приход и доходот, во согласност со член 35 став 5 од Законот, ако е понизок од првиот коефициент;

6) под реден број 24 се запишува производ на ред бр. 22 и 23 од овој образец на 5 децимали (или коефициент од редниот број 22 од колона 5 на образецот РЗ-5, ако е понизок);

7) под реден број 27 не се запишува ништо.

Под меѓумагацински промет, во смисла на став 1 точка 3 од овој член се подразбира пренос од магацин во магацин, повратница од производството што не е книжена со

методот на црвено сторно и на долговната и на побарувачката страна и директно пренесување од конто на конто во рамките на контото од класа 3.

Ако по периодичната пресметка бројот на месеците под редниот број 22 на образецот РЗ-1 е поголем од бројот на месеците во пресметковниот период, за пресметување на податоците под реден број 24 од тој образец корисникот на општествени средства може да го користи како број на месеци на ангажирање на средствата во орпеделен вид залихи, тој број пресметан за претходната година како целина, ако тој број е помал од месеците на ангажирањето пресметано во пресметковниот период.

Ако во пресметковниот период немало излез од залихите, те ако износот на редниот број 16 во образецот РЗ-1 е еднаков на нула, се пресметува реалната просечна состојба на залихите со ревалоризацијата пренесена од претходната година (реден број 19 од образецот РЗ-1 зголемен за пренесената ревалоризација од претходната година) и тој износ се множи со коефициентот од член 40 точка 2 од Законот за вкупниот приход и доходот. Добиениот производ ја претставува ревалоризацијата на состојбата на залихите која, по одбивањето на веќе книжените износи, по истиот основ во тековната година, се одобрува со ревалоризационите приходи а ги товари ревалоризационите конта на залихите.

Член 26

По исклучок од одредбата на член 25 став 3 од овој правилник, ако бројот на месеците на ангажирањето на средствата во залихи е пресметан под реден број 22 на образецот РЗ-1 или бројот на месеците на ангажирањето на средствата во залихите за целата претходна година е поголем од бројот на месеците во пресметковниот период корисникот на општествени средства врши пресметување на коефициентот за ревалоризација на образецот „Пресметување на коефициентот на ревалоризацијата“ (образец РЗ-5).

Во случајот од став 1 на овој член корисникот на општествени средства ја пополнува колона 3 на образецот РЗ-5 на следниот начин:

1) под реден број 1 се запишува бројот на месеците на ангажирање на средствата на пет децимали во определен вид залихи од став 1 на овој член што ќе ги одбере корисникот на општествени средства во согласност со одредбата на член 25 став 3 од овој правилник, водејќи притоа сметка по завршната сметка да не може да се користи бројот на месеците на ангажирање од претходната туку само од годината за која се составува завршната сметка;

2) под реден број 2 се запишува бројот на месеците во претсметковниот период за кој се составува пресметката;

3) под реден број 3 се запишува резултатот добиен со пресметување според образецот даден во заградата зад описот во колона 2;

4) под реден број 4 се запишува бројот на месеците од претходниот број ако не е поголем од 12, а ако е поголем, тогаш се запишува 12;

5) под ред. бр. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 се запишуваат со ред резултатите добиени аналогно на редниот број 3, сè додека на првиот реден број како резултат не се добие нула;

6) под ред. бр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 се запишуваат со ред резултатите добиени аналогно на редниот број 4 сè додека на следниот непарен реден број како резултат не се добие нула, во согласност со точка 5 од овој став.

Во случајот од став 1 на овој член колона 4 образецот РЗ-5 се пополнува на следниот начин:

1) под реден број 2 се запишува коефициентот на ревалоризацијата од член 40 точка 5 од Законот за вкупниот приход и доходот за тековната година;

2) под ред. бр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 21 се запишуваат со ред коефициентите на ревалоризацијата од член 40 точка 5 од Законот за вкупниот приход и доходот за годините што претходат на тековната година на сите оние редни броеви на кои постои податок во колона 3.

Коефициентот на ревалоризацијата од член 40 точка 5 од Законот за вкупниот приход изнесува:

- 0,046 – за 1986 година;
- 0,050 – за 1985 година;
- 0,035 – за 1984 и поранешните години.

Во случајот од став 1 на овој член колона 5 од образецот РЗ-5 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 21 се запишуваат износите добиени со пресметување според образецот даден во заградата зад описот во заглавието на колоната, т.е. производите на износите од колоните 3 и 4 од истите редни броеви.

2) под реден број 22 се запишува збирот на сите претходни редни броеви според образецот даден во заградата зад описот во колона 2 на овој реден број.

Износот од редниот број 22 на образецот РЗ-5 се користи како вкупен коефициент на ревалоризација на редниот број 24 на образецот РЗ-1.

Член 27

По пополнувањето на образецот РЗ-1, во случаите од член 24 на овој правилник ред. бр. 1 до 16 во образецот РЗ-2, се пополнуваат на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 3 и 5 во колона 3 се запишуваат износите на салдата на соодветните конта дадени во заградите по описот во колона 2;

2) под ред. бр. 4 во колона 3 се запишува износот што се добива кога под редниот број 20 од образецот РЗ-1 се одземе износот под реден број 5 во колона 3 на образецот РЗ-2.

3) секој износ во колоната 3 под ред. бр. 1 до 5 се дели со нивниот збир од редниот број 6, а коефициентот се запишува во колона 4 на пет децимали;

4) под реден број 6 во колона 5 се запишува под реден број 28 од образецот РЗ-1 и се множи со коефициентите под ред. бр. 1 до 5 од колона 4, а производот, под соодветните редни броеви, се внесува во колона 5;

5) под ред. бр. 7, 9, 11, 13 и 15 се запишува затечената состојба на соодветни конта;

6) под ред. бр. 8, 10, 12, 14 и 16 се запишуваат износите добиени со пресметување од претходните редни броеви дадени во заградите по описот во колона 2, што се книжат во корист на ревалоризационите приходи, а на товар на соодветни конта (во случај на негативни вредности – со сторнирање на дотогашните книжења по методот на црвено сторно).

2. Збирна ревалоризација со користење на заеднички складови

Член 28

Збир на ревалоризација со единствен коефициент од член 35, ст. 2 и 3 односно став 5 на Законот за вкупниот приход и доход, со користење на заеднички складови, се врши кога корисникот на општествени средства користи залихи на материјал и ситен инвентар и од заеднички складови што не се кладови на корисникот на општествени средства, на обрасците од член 24 на овој правилник и на обрасците Распоред на ревалоризацијата на определени видови залихи (образец РЗ-3) и Пресметка на ревалоризацијата што се пренесува на трошоците (образец РЗ-4).

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за секој заеднички склад на обрасците РЗ-1 и РЗ-3. По извршената ревалоризација за сите заеднички складови, податоците за секој корисник на општествени средства се собираат на образецот РЗ-4, а оттаму, под реден број 26 се пренесуваат во образецот РЗ-1 на корисникот на општествени средства, по што ревалоризација во сè се врши според одредбите на чл. 25 и 27 од овој правилник.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако корисникот на општествени средства користи само еден заеднички склад, не се користи образецот РЗ-4, туку податокот од образецот РЗ-3 за одделен корисник на општествени средства директно се пренесува на реден број 27 на образецот РЗ-1 на тој корисник.

Корисникот на општествени средства кој во работењето директно ги користи вредностите од заеднички складови, без обновување на сопствените складови, ревалоризацијата на тие вредности ја насочува директно на посебно аналитичко konto во рамките на контото 409, без опфаќање под реден број 27 на образецот РЗ-1.

Член 29

Податоците од образецот РЗ-1 за секој заеднички склад од член 28 став 2 на овој правилник се внесуваат на

ист начин како што е определено за корисниците на општествени средства во член 25 на овој правилник, со тоа што под реден број 16 може да се запишува само побарувачкиот промет на контата од класа 3 без контата на ревалоризацијата на залихите.

Податоците добиени од образецот РЗ-1 за определен заеднички склад се распоредуваат на одделни корисници на општествени средства во образецот РЗ-3, каде што под редниот број 1, во колона 2 се запишуваат одделни корисници на општествени средства, а во колона 3 – износите на искористените залихи од тој заеднички склад, по можност одделно за вредностите што корисниците на општествени средства ги користата непосредно во своето работење, а одделно за вредностите што ги преземаат во сопствените складови.

Секој износ од колона 3 на образецот РЗ-3 за определен склад се дели со нивниот збир, а коефициентот се запишува во колона 4, на пет децимали.

Под даден број во колона 5 во образецот РЗ-3 се запишува износот по реден број 28 од образецот РЗ-1 за секој заеднички склад, се множи со коефициентите од колона 4 и се внесува во колона 5 под соодветен реден број.

Износите од колона 5 под ред. бр. 1 и 2 од образецот РЗ-3 се распоредуваат според одредбите на самоуправниот општ акт со кој е регулирано финансирањето на залихите во определен заеднички склад. Притоа износот под реден број 1, по правило, се распоредува на ист начин како и приходот по тој основ и се пренесува на соодветен корисник на општествени средства во неговиот образец РЗ-4. Износот под реден број 2, ако со самоуправниот општ акт не е определено поинаку, се распоредува на корисниците на општествени средства според учеството во финансирањето на залихите во заедничкиот склад преку нивните посебни обрасци РЗ-4, со задолжување во заедничкиот склад на коната 318, 358, односно 368, а со одобрување на соодветното konto од групата 26, додека кај корисникот на општествени средства за тој износ се задолжува соодветно konto од групата 16, а се одобруваат ревалоризационите приходи, при што се води сметка за постојната состојба на контата на ревалоризацијата на залихите во заедничкиот склад. Другите износи на ревалоризацијата што кај корисникот на општествени средства се пренесуваат во неговиот образец РЗ-4 (освен ревалоризацијата на состојбата на залихите во заедничкиот склад) не предизвикуваат никакви промени во книговодството на заедничкиот склад, туку само кај корисникот на општествени средства.

За секој корисник на општествени средства во посебен образец РЗ-4 се собираат износите од одделни заеднички складови, со преземање на соодветните износи од образецот РЗ-3, колона 5 на одделни складови (освен во случајот од член 28 став 3 на овој правилник).

Кај корисникот на општествени средства збирот на износите од образецот РЗ-4, освен оној негов дел во кој директно се товарени контата 409 и 728, се запишува во образецот РЗ-1 под реден број 27, во другото обрасците РЗ-1 и РЗ-2 во сè се пополнуваат според одредбите на чл. 25 до 27 од овој правилник.

3. Ревалоризација со грански коефициенти без користење на заеднички складови

Член 30

Ревалоризација со грански коефициенти на добавувачите на одделни видови материјал и ситен инвентар од член 35 став 6 на Законот за вкупниот приход и доход, без користење на заеднички складови, се врши кога корисникот на општествени средства користи залихи на материјал и ситен инвентар само од сопствените складови во кои доставува материјал и ситен инвентар директно од добавувачот, а одлучил некои или сите залихи да ги ревалоризира според гранските коефициенти на порастот на цените. Таа ревалоризација се врши на помошните обрасци РЗ-1 РЗ-2 и РЗ-4.

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за секој вид залихи за кој се користи посебен коефициент на обрасците РЗ-1. По пресметаната ревалоризација по сите коефициенти, на обрасците РЗ-4 се собираат податоците за пресметаната ревалоризација и за потрошените залихи и збиравите се пренесуваат во образецот РЗ-2.

Член 31

Податоците во образецот РЗ-1 за различни коефициенти на ревалоризација од член 30 став 2 на овој правилник се внесуваат одделно за секоја група залихи што се ревалоризира, различно на ист начин како што е определено за корисниците на општествени средства во член 25 на овој правилник, со следните измени:

1) под реден број 16 може да се запишува само побавачкиот промет од класа 3, без меѓумагацинскиот промет и контата на ревалоризацијата;

2) под реден број 17 се запишува коефициентот потребен залихите да се доведат на реалната набавна цена – ако се водат по плански цени, а ако се водат по фактички цени се запишува 1,00000;

3) под реден број 23 се запишува коефициентот од член 40 точка 6 на Законот за вкупниот приход и доход, за залихите од гранките што посебно се ревалоризираат, а за залихите што посебно не се издвојуваат – коефициентот од член 17 став 1 точка 5 на овој правилник;

4) под реден број 24 не може да се користи податок од образецот РЗ-5.

Коефициентот од став 1 точка 2 на овој член се пресметува на пет децимали, ако залихите се водат по плански цени, на тој начин што вкупниот долговен промет од класа 3 без контата на групата 30, контата 318, 319, 358 и 368 и без меѓумагацинскиот промет се коригира (намалува или зголемува) за вкупното салдо на контото 319, без пренесување на аликвотниот дел врз трошоците и добиениот резултат се дели со вкупниот долговен промет од класа 3, без контата од група 30, контата 318, 319, 358 и 368 и без меѓумагацинскиот промет.

Податоците добиени во образците РЗ-1 од став 1 на овој член под реден број 28 се собираат во посебен образец РЗ-4 и се запишуваат во колона 5 во образецот РЗ-2 под реден број 6.

Податоците добиени во образците РЗ-1 од став 1 на овој член под реден број 20 се собираат во посебен образец РЗ-4 и, по намалување за состојбата на контото 725, се запишуваат во колона 3, во образецот РЗ-2 под реден број 4.

По запишувањето на податоците од ст. 4 и 5 на овој член во образецот РЗ-2, постапката на внесување на податоци во тој образец и постапката на пресметување на податоците во тој образец во сè е иста како што е определено во лен 27 на овој правилник.

4. Ревалоризација со грански коефициенти со користење на заеднички складови

Член 32

Ревалоризација со грански коефициенти на добавувачот на одделни видови материјал и ситен инвентар од член 35 став 6 на Законот за вкупниот приход и доход со користење на заеднички складови се врши кога корисникот на општествени средства користи залихи на материјал и ситен инвентар и од заедничките складови што не се наоѓаат во рамките на корисникот на општествени средства кој одлучил некои или сите залихи да ги ревалоризира според гранските коефициенти на порастот на цените.

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за секој вид залихи во секој заеднички склад во сè според одредбите на чл. 28 и 29 од овој правилник, освен што во образецот РЗ-1 под реден број 23 се запишува соодветниот грански коефициент на ревалоризацијата, а на редниот број 24 не се користат податоци од образецот РЗ-5, што износот од образецот РЗ-4 се внесува по реден број 27 на образецот РЗ-1 за соодветен вид залихи и што не се пополнува образецот РЗ-2.

По завршената ревалоризација по складови од став 2 на овој член натамошна ревалоризација се врши во сè според одредбите на чл. 30 и 31 од овој правилник.

VI. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

Член 33

Ревалоризација на производството и на залихите на готови производи се врши со единствен коефициент од член 36 ст. 2 и 3 односно став 5 на Законот за вкупниот приход и доход на образците „Пресметка на ревалоризацијата на определен вид залихи“ (образец РЗ-1) и „Распоред на ревалоризацијата на залихите“ (образец РЗ-2), по извршената, врз залихи пренесена и во аликвотниот дел пресметана врз товар на обртните средства по основ на залихи ревалоризација на амортизацијата и ревалоризација на потрошените залихи на материјал и ситен инвентар.

Пресметувањето, врз товар на обртните средства по основ на залихи, на ревалоризацијата на амортизацијата во залихи се врши сразмерно со пресметувањето на амортизацијата во залихи, а пресметувањето на ревалоризацијата на потрошените залихи на материјал – сразмерно со пресметувањето во залихи на одделни видови материјални трошоци што потекнуваат од залихите од класа 3.

Во случајот од член 26 став 1 на овој правилник, пресметување се врши и на образецот „Пресметување на коефициентите на ревалоризацијата“ (образец РЗ-5).

Член 34

Одделни редни броеви во образецот РЗ-1 од член 33 на овој правилник се пополнуваат на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 13 се запишува збирниот износ на салдата на контата од групите 18 (разграничен дел на доходот), 60 (производство) и 63 (залихи на готови производи) на определен ден, при што не се опфаќаат контата на ревалоризацијата на тие залихи (контата 188, 608 и 638), а ако меѓу одделни месечни состојби корисникот на општествени средства не ја утврдува состојбата иако постојат промени, разликата се дели со бројот на месеците меѓу утврдувањето на состојбата и за количникот за секој месец се коригира поранешната состојба;

2) под ред. бр. 14 и 15, 18 до 22, 25, 26 и 28 се запишуваат износите добиени со пресметување од претходните редни броеви дадени во заградите зад описот во колона 2;

3) под реден број 16 се запишува збирот на почетната состојба на контата од група 18 без контото 188, контата од групите 40, 41, 42 и 43 на пресметаните бруто лични доходи по основ на тековниот труд во текот на годината односно аконтацијата на личните доходи додека бруто личните доходи по основ на тековниот труд не се дефинирани, пресметаните обврски од доходот што не зависат од големината на остварениот доход, почетното салдо на контата од групата 60 без контото 608 и почетното салдо на контата од групата 63 без контото 638 намалено за завршните салда на контата од групите 18 без контото 188, групата 60 без контото 608 и групата 63 без контото 638, при што од контата на групите 40, 41, 42 и 43, како и аконтациите на бруто личните доходи по основ на тековниот труд и пресметаните обврски од доходот што не зависат од големината на остварениот доход, се изземаат оние делови што корисникот на општествени средства во никој случај не ги пресметува врз товар на обртните средства по основ на залихите на производството;

4) под реден број 17 се запишува 1,00000, бидејќи претходните податоци се сведени на реални трошоци;

5) под реден број 23 се запишува коефициентот на ревалоризацијата од член 40 точка 5 односно од член 40 точка 6 од Законот за вкупниот приход и доход во согласност со член 36 став 5 на тој закон, ако е понизок од првиот коефициент;

6) под реден број 24 се запишува производот на ред. бр. 22 и 23 на овој образец на пет децимали (или коефициентот од реден број 22 од колона 5 на образецот РЗ-5, ако е понизок);

7) под реден број 27 не се запишува ништо.

Во збирот под реден број 16 во образецот РЗ-1 не се опфаќаат пресметаните бруто лични доходи по основа на тековниот труд во текот на годината односно аконтациите на личните доходи ако ни во една состојба под ред. бр. 1 до 13 на образецот РЗ-1 не постојат разграничени лични доходи на контата од групата 18.

Во збирот под реден број 16 во образецот РЗ-1 не се опфаќаат пресметаните обврски од доходот што не зависат од големината на остварениот доход во случај ниту во една состојба под ред. бр. од 1 до 13 на образецот РЗ-1 да не постојат разграничени обврски од доходот, што не зависат од големината на остварениот доход на контата од групата 18.

Во случај по периодичната пресметка бројот на месеците под реден број 22 на образецот РЗ-1 да е поголем од бројот на месеците во пресметковниот период, за пресме-

тување на податокот под реден број 24 на истиот образец, корисникот на општествени средства може да го користи како број на месеците на ангажирањето на средства во определен вид залихи тој број пресметан за претходната година како целина, доколку тој број е помал од бројот на месеците на ангажирањето пресметано во пресметковниот период.

Во случај во пресметковниот период да немал излези од залихи, т.е. износот на реден број 16 во образецот РЗ-1 да е еднаков нула, пресметување на ревалоризацијата се врши сообразно со одредбата на член 25 став 4 од овој правилник.

Член 35

За пополнување на податоците од член 34 став 1 точка 6 на овој правилник корисникот на општествени средства сообразно ги применува одредбите од член 26 на овој правилник.

Член 36

По пополнување на образецот РЗ-1, во случајот од член 33 на овој правилник, ред. бр. 17 до 29 во образецот РЗ-2 се пополнуваат на следниот начин:

1) под ред. бр. 17, 19 и 20 во колона 3 се запишуваат износите на салдата на соодветните конти дадени во заградите по описот во колона 2;

2) под реден број 18, во колона 3 се запишува износот од реден број 20 во образецот РЗ-1;

3) секој износ од колона 3 под ред. бр. 17 до 20 се дели со нивниот збир под реден број 21, а коефициентот се запишува во колона 4, на пет децимали;

4) под реден број 21 во колона 5 се запишува износот под реден број 28 од образецот РЗ-1 и се множи со коефициентите од колона 4 под ред. бр. 17 до 20, а производот се внесува под соодветните редни броеви во колона 5;

5) под ред. бр. 22, 24, 26 и 28 се запишуваат затечените состојби на соодветни конти;

6) под ред. бр. 23, 25, 27 и 29 се запишуваат износите добиени со пресметување од претходните редни броеви дадени во заградите по описот во колона 2, што се книжат во корист на ревалоризационите приходи, а врз товар на соодветни конти (во случај на негативни вредности – со сторнирање на дотогашните книжења по методот на црвено сторно).

VII. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИТЕ НА СТОКИ

Член 37

Ревалоризација на залихите на стоки се врши со зголемување односно намалување на продажните цени на стоките во согласност со прописите за цените.

Зголемувањето на продажните цени на стоките ги товари залихите на стоки, а се одобрува со ревалоризационите приходи, а намалувањето на продажните цени на стоките ги товари ревалоризационите расходи, а се одобрува со залихите на стоки.

Под ревалоризација од став 1 на овој член не се подразбираат намалувањата на цените при распродажба или намалување на квалитетот на стоките.

VIII. КОНТРОЛНА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА

Член 38

Контролна ревалоризација на член 28 ст. 2 и 3 на Законот за вкупниот приход и доход се врши на образците „Пресметка на просекот на трајните извори на сопствени деловни средства и задолжителните здружувања и задолжителните заеми“ (образец РК-1) и „Пресметка на контролната ревалоризација“ (образец РК-2).

Член 39

Одделни редни броеви на образецот РК-1 од член 28 на овој правилник се пополнуваат на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 13 се запишуваат во соодветни колони износите на салдата од соодветни конти на определен ден, при што, ако меѓу одделни месечни состојби корисникот на општествени средства не ја утврдува состој-

бата иако постојат промени, разликата се дели со бројот на месеци меѓу утврдувањето на состојбата и за количникот за секој месец се коригира поранешната состојба;

2) под ред. бр. 14 и 15 се запишуваат износите добиени со пресметување од претходните редни броеви дадени во заградите по описот во колона 2.

Во колона 3 во образецот РК-1 одделни корисници на општествени средства се запишуваат:

1) збир на салдата од контото 965 и на салдата на контата од група 90 без контото 909 – корисници што водат книговодство според контниот план за организациите на здружен труд;

2) збир на салдата на контата 900 и 901 – корисници што водат книговодство според контниот план за банки-те;

3) збир на салдата на контата од група 90 – корисници што водат книговодство според контниот план за заедниците за осигурување;

4) збир на салдата на контата од група 90 – корисници што водат книговодство според контниот план за самоуправните интересовни заедници;

5) збир на салдата на контата од група 90 – корисници што водат книговодство според контниот план за другите корисници на општествени средства;

6) салдо на konto 900 – корисници што водат книговодство според контниот план за органите на општествено-политичките заедници;

7) збир на салдата на контата 900 и 901 – корисници што водат книговодство според контниот план за организациите на општествено-политичките заедници за стокони резерви;

8) збир на салдата на контата на група 90 – корисници на ревалоризација што водат книговодство според контниот план за буџетите на општествено-политичките заедници.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, во колона 3 под редниот број 13 на образецот РК-1 со збирот на салдата на соодветни конти не се опфаќаат резултатите од ревалоризацијата кои на крајот на текуштата деловна година се книжат во корист на тие конти, вклучувајќи ги и средствата распоредени од чистиот доход по завршната сметка на таа година и амортизација за отпишаните основни средства што на крајот на годината се внесуваат во деловниот фонд.

Корисниците на општествените средства не вршат контролна ревалоризација на фондот на заедничката потрошувачка.

Одделни од колона 4 до 8 во образецот РК-1, од член 38 на овој правилник ги пополнуваат само организации на здружен труд, така што во нив се запишуваат салдата на деловите на определени конти што настанале со задолжително спроведување на законските одредби, а не со слободна волја на корисниците на општествени средства.

Член 40

Одделни редни броеви на образецот РК-2 од член 38 на овој правилник се пополнуваат на следниот начин:

1) под реден број 18 се запишуваат три на децимали коефициентот на намалување на ревалоризацијата за покривање на загубата од член 130 став 2 од Законот за вкупниот приход и доход.

2) на сите други редни броеви се искажуваат износите објаснети во колона 2 во описот, во заградите зад описот или во заградите зад описот како пресметување од претходните редни броеви.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Корисниците на општествени средства можат од пренесените вредности на залихи на материјали и ситен инвентар и производството и залихи на готови производи од 1986 година да ги исклучат резултатите од ревалоризацијата и во 1987 година и како почетна состојба да се искажат на контата 318, 358, 368, 608 и 638.

Исклучувањето на резултатите од ревалоризацијата од став 1 на овој член не се врши за ситен инвентар ако корисникот на општествени средства одлучи ревалоризација

на ситниот инвентар да врши на начинот на кој се врши ревалоризација на основните средства.

Ако резултатите од ревалоризацијата од 1986 година се пренесени во 1987 година на посебни аналитички конта во рамките на контата 319, 609 односно 639 тие резултати ќе се пренесат од тие конта на контата од став 1 на овој член, со состојбата на 1 јануари 1987 година.

Член 42

Ако корисникот на општествени средства пренесените резултати од ревалоризацијата од 1986 година не може да ги утврди на начинот од член 41 став 3 на овој правилник, тие резултати ќе ги утврди врз основа на податоците од образецот „Табела на коефициентите на ефектите на ревалоризација на залихите содржани во залихите на крајот на 1986 година“ (образец РЗП-1) во образецот „Преглед на пренесените ефекти на ревалоризација на залихите извршени во 1985 и 1986 година“ (образец РЗП-2) одвоено по одделни видови и складови на залихи по кои корисникот на општествени средства може да ги утврди резултатите од нивната ревалоризација во одделни пресметковни периоди во 1985 и 1986 година.

Член 43

За секој вид и склад на залихи по кои корисникот на општествени средства може да ги утврди резултатите од ревалоризација во одделни пресметковни периоди во 1985 и 1986 година, се пополнува образец РЗ-1 за целата 1986 година заклучно со редниот број 22, за да се утврди бројот на месеците на ангажирање на средствата во тој вид залихи во 1986 година.

Член 44

Врз основа на податоците за бројот на месеци на ангажирање на средства во определен вид залихи утврден според одредбите на член 43 од овој правилник, податоците за извршената ревалоризација на залихи по периодичните пресметки и завршните сметки во 1985 и 1986 година и податоците од образецот РЗП-1, се пресметува, во образецот РЗП-2, пренесениот износ на ревалоризацијата на тој вид залихи во 1987 година.

Во образецот РЗП-2 под одделни редни броеви и во одделни колони се запишува и пресметува, и тоа:

1) под реден број 1 во сите колони се запишува бројот на месеци на ангажирање на средствата во залихите пресметан според одредбите на член 44 од овој правилник на редниот број 22 од соодветниот образецот РЗ-1;

2) под реден број 2 во сите колони се запишува првиот поголем број месеци од бројот месеци запишани под редниот број 1, што се зема од колона 1 на образецот РЗП-1;

3) под реден број 3 во сите колони се запишува првиот поголем број месеци од бројот месеци запишани под реден број 1 што се зема од колона 1 на образецот РЗП-1;

4) под ред. бр. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15 и 16 се запишуваат износите добиени со пресметување од соодветните колони од претходните редни броеви спрема обрасците дадени во заградата зад описот во колона 2;

5) под реден број 6 се запишуваат коефициентите од соодветните колони на образецот РЗП-1 за бројот месеци запишани под редниот број 3;

6) под реден број 7 се запишуваат коефициентите од соодветните колони на образецот РЗП-1 за бројот месеци запишани под редниот број 2;

7) под реден број 12 се запишуваат податоците за извршената ревалоризација во соодветниот пресметковен период на кој се однесува колоната, при што овие податоци во збирот за корисниците на општествени средства мораат да одговараат на податоците од редниот број 53 на билансот на успехот, односно редниот број 53 за посебни податоците од билансот на успехот;

8) под реден број 13 со исклучок во колоните 3 и 7 во кои е запишана нула се запишува податокот од редниот број 12 од претходната колона.

Ако бројот на месеци на ангажирање на средства за одделни залихи е пресметан според одредбите на член 43 од овој правилник поголем од 148, не се пополнуваат ред. бр. 2 до 10, а под реден број 11, се запишуваат коефициентите од соодветните колони на образецот РЗП-1 за 148 месеци на ангажирање на средствата во залихи.

Член 45

Износот добиен на редниот број 16 на образецот РЗП-2 корисникот на општествени средства го распоредува на групата конта 31, 35 и 36 односно 60 и 63 сразмерно со состојбата на залихите на тие групи и контата на 31 декември 1986 година во вид на залихи што се опфатени во образецот РЗП-1.

Со распоредените износи од став 1 на овој член се задолжуваат контата 318, 358 и 368 односно контата 608 и 638, а одобруваат посебни аналитички конта во рамките на контото 319, на групата конта 35 и 36 односно конта 609 и 639.

Одобрените износи на аналитичките конта во рамките на контата отстапуваат од цените од став 2 на овој член ги намалуваат соодветните трошоци сразмерно со потрошоците, односно реализацијата во процент во кој се содржани во залихите без ефектите на ревалоризацијата на 31 декември 1986 година се до целосното гаснење на овие конта.

Член 46

Резултатите од ревалоризацијата утврдени во согласност со одредбите на чл. 41 до 45 од овој правилник пренесени на контата од ст. 1 и 2 на член 45 го имаат истиот третман како и ефектите на ревалоризацијата што ќе се утврдат во 1987 година.

Член 47

По исклучок од одредбата на член 40 точка 1 од овој правилник, под редниот број 18 на образецот РК-2 до 30 јуни 1987 година сите корисници на општествени средства запишуваат еден.

За утврдување на правото за покривање на загуба на резултатите од ревалоризацијата во второто полугодие на 1987 година, корисниците на општествени средства го пополнуваат и образецот „Пресметка на правата за покривање на загуба врз товар на резултатите од ревалоризација во второто полугодие на 1987 година“ (образец РКП-1).

Член 48

Образецот РКП-1 се пополнува на начинот определен во колона 2 на тој образец, со директен опис, односно со пресметување спрема обрасците во загради зад описот.

Член 49

Коефициентот на загубата на подгрупата во однос на резултатите од ревалоризација што ги товари трошоците, од член 130 став 2 на Законот за вкупниот приход и доход се добива со делење на утврдената загуба на подгрупи со резултатите на ревалоризацијата што ги товари трошоците за претходниот пресметковен период и со коригирањето на тој количник во текуштиот пресметковен период спрема резултатите од работењето на подгрупата на претходната година.

Загубата на подгрупата во пресметковниот период во смисла на став 1 од овој член се утврдува на тој начин што од вкупниот приход на сите организации во подгрупата ќе ги одземат: потрошените средства (редниот број 57 биланс на успехот), дел од заедничкиот доход кој им припаѓа на другите (ред. бр. 86 до 89 биланс на успехот), обврски од доходот (реден број 118 биланс на успехот), дел од чистиот доход за лични доходи (реден број 119 биланс на успехот) и дел од ревалоризационите расходи што е користен за зголемување на приходите, односно намалување на загубата реден број 155 биланс на успехот). Ако се утврди негативен резултат подгрупата има загуба во тој износ.

Во подгрупите во кои е утврдена загуба во согласност со став 2 на овој член се утврдува дел од резултатите на ревалоризацијата што непосредно ги товари трошоците како збир на ревалоризацијата на потрошените залихи (конто 409 – реден број 11 биланс на успехот), ревалоризација на пресметаната амортизација (конто 438 – реден број 24 од билансот на успехот), ревалоризација на реализираните производи и извршени услуги (конто 480 – реден број 47 биланс на успехот), ревалоризација на трајните извори на деловните средства (конто 482 – реден број 49 биланс на успехот) и ревалоризација на продадените залихи на материјалот и отпадоци (конто 728 – реден број 53 биланс на успехот).

Коефициентот добиен со делење на загубата од став 2 на овој член со дел на резултатите од ревалоризација кој непосредно ги товареше трошоците од став 3 на овој член се заокружува на три децимали.

Коефициентот од став 4 на овој член се коригира со односот меѓу учеството на загубата во вкупниот приход во наредниот пресметковен период и во текуштиот пресметковен период во подгрупата и претходната година, при што оваа корекција се врши само ако во обата посматрани пресметковни периоди претходната година е искажана загуба. Вака коригираниот коефициент заокружен на три децимали и не поголем од еден (1,000) претставува можен коефициент на намалување на ревалоризацијата за покривање на загубата што се запишува на редниот број 18 на образецот РК-2.

Ако во претходната година во текуштиот пресметковен период во подгрупата е искажана загуба, а во наредниот не е, на редниот број 18 на образецот РК-2 се запишува нула, а доколку во претходната година во текуштиот пресметковен период во подгрупата не е искажана загуба на редниот број 18 на образецот РК-2 се запишува коефициентот од став 4 на овој член, но најмногу еден (1,000).

За утврдување на подгрупите што работат со загуба во смисла на овој член се обезбедуваат следните податоци:

- 1) номенклатурен број (шифра) на подгрупата;
- 2) назив на подгрупата;
- 3) коефициент на загубата на подгрупата во однос на ефектите на ревалоризацијата што ги товареле трошоците за периодот од 1 јануари до _____ 198__ година (утврден спрема став 4 од овој член);
- 4) можниот коефициент на намалување на ревалоризацијата за покривање на загубата во наредниот пресметковен период (утврден според ст. 5 и 6 на овој член).

Член 50

Во согласност со одредбата на член 130 став 5 од Законот за вкупниот приход и доход, корисниците на општествени средства што до влегувањето на тој закон во сила примиле динарски аванси за одржување и фиксни цени со обврска на плаќање камата по пониска стапка од стапката од член 6 став 5 на овој правилник, може, по исклучок, во 1987 година по секој таков аванс да ја пресметат разликата на каматата меѓу тие две стапки и да книжат на товар на ревалоризационите расходи во корист на другите приходи (на посебно аналитичко konto).

Збирот на каматите пресметани според одредбите од став 1 на овој член не може да биде поголем од износот под реден број 17 во образецот РК-2, намален за износот под реден број 22 во истиот образец, односно за износот под реден број 13 во образецот РКП-1.

Член 51

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пресметување на ревалоризација на средствата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/87).

Член 52.

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува и на составување на периодичната пресметка за периодот јануари-јуни 1987 година.

18 јуни 1987 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

РОС-1

ПРИВРЕМЕНА ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НАБАВЕНИ ВО МЕСЕЦ _____ 19____ ГОДИНА ДО _____
19____ ГОДИНА

(Се пополнува само по периодичните пресметки)

Реден број	Група конта или konto	Опис	Износ
1	2	3	4
1	-	Коефициент на ревалоризацијата на три децимали	
2	00 (без 007 и 009)	Основни средства во употреба	
3	02 (без 027)	Исправка на вредноста на основните средства	
4	-	Сегашна вредност на основните средства (2-3)	
5	-	Ревалоризација на основните средства во употреба (1 × 4)	
6	013 до 015 и дел од 016	Основни средства во подготовка, без основачки вложувања	
7	-	Ревалоризација на основните средства во подготовка (1 × 6)	
8	090	Трајно неупотребливи основни средства	
9	091	Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства	
10	092	Запчени на инвестиции	
11	-	Основни средства надвор од употреба (8-9 + 10)	
12	-	Ревалоризација на основните средства надвор од употреба (1 × 11)	

Составил: _____

Одобрил: _____

РОС-2

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

**ЗБИРНА ПРИВРЕМЕНА ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ
ДО _____ 19____ ГОДИНА**

(Се пополнува само по периодичните пресметки)

Реден број	Опис	Износ на ревалоризацијата од образецот РОС-1
1	2	3
1	Основни средства во употреба набавени во претходните години	
2	Основни средства во употреба набавени во јануари	
3	Основни средства во употреба набавени во февруари	
4	Основни средства во употреба набавени во март	
5	Основни средства во употреба набавени во април	
6	Основни средства во употреба набавени во мај	
7	Основни средства во употреба набавени во јуни	
8	Основни средства во употреба набавени во јули	
9	Основни средства во употреба набавени во август	
10	Основни средства во употреба набавени во септември	
11	Основни средства во употреба набавени во октомври	
12	Основни средства во употреба набавени во ноември	
13	Основни средства во употреба набавени во декември	
14	Вкупно основни средства во употреба (1 до 13)	
15	Основни средства во подготовка од поранешните години	
16	Основни средства во подготовка од јануари	
17	Основни средства во подготовка од февруари	
18	Основни средства во подготовка од март	
19	Основни средства во подготовка од април	
20	Основни средства во подготовка од мај	
21	Основни средства во подготовка од јуни	
22	Основни средства во подготовка од јули	
23	Основни средства во подготовка од август	
24	Основни средства во подготовка од септември	
25	Основни средства во подготовка од октомври	
26	Основни средства во подготовка од ноември	
27	Основни средства во подготовка од декември	
28	Вкупно основни средства надвор од употреба во подготовка (15 до 27)	
29	Основни средства надвор од употреба од поранешните години	
30	Основни средства надвор од употреба од јануари	
31	Основни средства надвор од употреба од февруари	
32	Основни средства надвор од употреба од март	
33	Основни средства надвор од употреба од април	
34	Основни средства надвор од употреба од мај	
35	Основни средства надвор од употреба од јуни	
36	Основни средства надвор од употреба од јули	
37	Основни средства надвор од употреба од август	
38	Основни средства надвор од употреба од септември	
39	Основни средства надвор од употреба од октомври	
40	Основни средства надвор од употреба од ноември	
41	Основни средства надвор од употреба од декември	

1	2	3
42	Вкупно основни средства надвор од употреба (29 до 41)	

Составил:

Одобрил:

РОС-3

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

ПРИВРЕМЕНА ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ
ДО _____ 19____ ГОДИНА

(Се пополнува само по периодичните пресметки)

Реден број	Група конта или конто	Опис	Износ
1	2	3	4
1	–	Ревалоризација на основните средства во употреба од образецот РОС-2 (или РОС-1)	
2	009	Извршена ревалоризација на основните средства во употреба по претходната периодична пресметка во истата деловна година	
3	–	Ревалоризација за додатно книжење на контото 009 (1–2)	
4	–	Ревалоризација на основните средства во подготовка од образецот РОС-2 (или РОС-1)	
5	019	Извршена ревалоризација на основните средства во подготовка по претходната периодична пресметка во истата деловна година	
6	–	Ревалоризација за додатно книжење на контото 019 (4–5)	
7	–	Ревалоризација на основните средства надвор од употреба од образецот РОС-2 (или РОС-1)	
8	099	Извршена ревалоризација на основните средства надвор од употреба по претходната периодична пресметка во истата деловна година	
9	–	Ревалоризација за додатно книжење на контото 099 (7–8)	
10	–	Вкупна ревалоризација на основните средства (3 + 6 + 9)	

Составил:

Одобрил:

РОС-4

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА БРОЈ _____
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ОТУГЕНИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ ГОДИНА

Инвентарски број на средствата _____ Датум на книжењето _____ 19____ год.
Назив на средствата _____ Датум на набавката _____ 19____ год.

(Се пополнува при секое отуѓување, расходување или промена на контото на основни средства)

Реден број	Опис	Износ
1	2	3
1	Број на месеци на користење на средствата	
2	Коефициент на ревалоризацијата на три децимали	
3	Набавна вредност на основното средство	
4	Исправка на вредноста на основното средство	
5	Пресметана амортизација на основното средство во текот на годината	
6	Реална исправка на вредноста на основното средство (4+5)	
7	Ревалоризација на набавната вредност на основното средство (2×3)	
8	Ревалоризација на исправката на вредноста на основното средство (2×6)	
9	Резултат од ревалоризацијата за книжење (7-8)	

Составил: _____

Одобрил: _____

РОС-5

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 19____ ГОДИНА

(Се пополнува само по завршната сметка)

Реден број од номенклатурата на средствата за ревалоризација	Инвентарен број на средството	Назив на основното средство, односно на материјалното право	Набавна вредност на средството	Исправка на вредноста на средството	Месец на ангажирање на средството	Коефициент на ревалоризацијата на три децимали	Ревалоризација на набавната вредност (4 × 7)	Ревалоризација на исправката на вредноста (5 × 7)	Вкупна ревалоризација на основните средства полишани на крајот од годината (8 – 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВКУПНО

Составил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

РА-1

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ПРЕСМЕТАНА ВО ПЕРИОДОТ
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

Основни средства набавени _____

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка)

Реден број	О п и с	Пресметана амортизација	Коефициент на ревалоризација-та на три децимале	Ревалоризација на амортизацијата (3 × 4)
1	2	3	4	5
1	Пресметана амортизација во јануари			
2	Пресметана амортизација во февруари			
3	Пресметана амортизација во март			
4	Пресметана амортизација во април			
5	Пресметана амортизација во мај			
6	Пресметана амортизација во јуни			
7	Пресметана амортизација во јули			
8	Пресметана амортизација во август			
9	Пресметана амортизација во септември			
10	Пресметана амортизација во октомври			
11	Пресметана амортизација во ноември			
12	Пресметана амортизација во декември			
13	ВКУПНО:			
14	Веќе прокнижена ревалоризација на амортизацијата			
15	Ревалоризација на амортизацијата за книжење (13-14)			

Пресметал:*

Заверил:

РА-2

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

ЗБИРНА ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ПРЕСМЕТАНА ВО ПЕРИОДОТ ОД
1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка)

Реден број	О п и с	Пресметана амортизација	Ревалоризација на амортизацијата
1	2	3	4
1	Основни средства набавени во претходните години		
2	Основни средства набавени во јануари		
3	Основни средства набавени во февруари		
4	Основни средства набавени во март		
5	Основни средства набавени во април		
6	Основни средства набавени во мај		
7	Основни средства набавени во јуни		

1	2	3	4
8	Основни средства набавени во јули		
9	Основни средства набавени во август		
10	Основни средства набавени во септември		
11	Основни средства набавени во октомври		
12	Основни средства набавени во ноември		
13	Основни средства набавени во декември		
14	Вкупно Σ (1 до 13)		
15	Веќе прокнижена ревалоризација на амортизацијата		
16	Ревалоризација на амортизацијата за книжење (14-15)		

Обработил:

Одобрил:

РЗ - 1

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

СКЛАД _____

ВИД НА ЗАЛИХИТЕ _____ КОНТО (група, класа) _____

ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ЗАЛИХИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД
1. ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка)

Реден број	Опис	Износ
1	2	3
1	Состојба на залихите на почетокот на годината	
2	Состојба на залихите на 31 јануари	
3	Состојба на залихите на 28 (29) февруари	
4	Состојба на залихите на 31 март	
5	Состојба на залихите на 30 април	
6	Состојба на залихите на 31 мај	
7	Состојба на залихите на 30 јуни	
8	Состојба на залихите на 31 јули	
9	Состојба на залихите на 31 август	
10	Состојба на залихите на 30 септември	
11	Состојба на залихите на 31 октомври	
12	Состојба на залихите на 30 ноември	
13	Состојба на залихите на 31 декември	
14	Вкупно Σ (1 до 13)	
15	Просечна состојба на залихите (14: број на состојбата)	
16	Вкупен излез на залихите (побарувачки промет)	
17	Коефициент на отстапувањето од цените	
18	Реална состојба на залихите (состојба на крајот од пресметковниот период $\times$ 17)	
19	Реална просечна состојба на залихите без ревалоризација (15 $\times$ 17)	
20	Реално потрошени залихи без ревалоризација (16 $\times$ 17)	
21	Коефициент на обртот на залихите на пет децимали (20 : 19)	
22	Број на месеците на ангажирање на средства во залихи на пет децимали (број месеци во пресметковниот период: 21)	
23	Месечен коефициент на ревалоризацијата на три децимали	
24	Вкупен коефициент на ревалоризацијата на пет децимали (22 $\times$ 23) (или коефициент од реден број 22 од колоната 5 на образецот РЗ-5 ако е понизок)	

1	2	3
25	Ревалоризација на состојбата на залихите (18 × 24)	
26	Ревалоризација на употребените залихи (20 × 24)	
27	Пренесена ревалоризација на употребените залихи од други складови	
28	Ревалоризација за распоредување (25 + 26 + 27)	

Саставил:

Обработил:

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

РЗ-2

РАСПОРЕД
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ
ДО _____ 19____ ГОДИНА

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка)

Ред. број	Опис	Вредност на залихите	Коефициент на учеството на пет децимали (3:Σ3)	Износ на ревалоризацијата распореден на залихите (4×Σ5)
1	2	3	4	5
1.	Состојба на залихите на сировини и материјали (салдо на контото на групата 31 без контото 318)			
2.	Состојба на ситниот инвентар и амбалажа на залиха (салдо на контото на групата 35 без контото 358)			
3.	Состојба на ситниот инвентар и амбалажа во употреба (салдо на контото на групата 36 без контото 368)			
4.	Потрошени залихи на материјал и ситен инвентар без ревалоризација и продадени залихи			
5.	Продадени залихи на материјал и отпадоци (контото 725)			
6.	Вкупно залихи на материјал и ситен инвентар Σ(1 до 5)		1,00000	
7.	Состојба на контото 318 пред овој распоред	-	-	
8.	За книжење на контото 318 (1-7)	-	-	
9.	Состојба на контото 358 пред овој распоред	-	-	
10.	За книжење на контото 358 (2-9)	-	-	
11.	Состојба на контото 368 пред овој распоред	-	-	
12.	За книжење на контото 368 (3-11)	-	-	
13.	Состојба на контото 409 пред овој распоред	-	-	
14.	За книжење на контото 409 (4-13)	-	-	
15.	Состојба на контото 728 пред овој распоред	-	-	
16.	За книжење на контото 728 (5-15)	-	-	
17.	Разграничен дел на доходот (салдо на контото на групата 18 без контото 188)			
18.	Реализирано производство и залихи на готови производи без ревалоризација			
19.	Состојба на недовршеното производство (салдо на контото на групата 60 без контото 608)			
20.	Состојба на залихите на готови производи (салдо на контото на групата 63 без контото 638)			
21.	Вкупно производство и залихи на готови производи Σ (17 до 20)		1,00000	
22.	Состојба на контото 188 пред овој распоред	-	-	
23.	За книжење на контото 188 (17-22)	-	-	
24.	Состојба на контото 480 пред овој распоред	-	-	
25.	За книжење на контото 480 (18-24)	-	-	

1	2	3	4	5
26.	Состојба на контото 608 пред овој распоред	–	–	
27.	За книжење на контото 608 (19–26)	–	–	
28.	Состојба на контото 638 пред овој распоред	–	–	
29.	За книжење на контото 638 (20–28)	–	–	

Составил:

Одобрил:

РЗ-3

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

СКЛАД _____

РАСПОРЕД
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ЗАЛИХИ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

Вид на залихи _____
 Вкупна ревалоризација на употребените
 залихи на динари _____

Кonto _____

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка)

Реден број	Корисник на залихите (ООЗТ-Место на трошоците-Носител на трошоците)	Вредност на употребените залихи	Коефициент на учеството на пет децимали (3:Σ3)	Соодветен дел од ревалоризацијата (вкупна ревалоризација на употребените залихи × 4 = 4 × 5)
1	2	3	4	5
1.	Набавна вредност на продадените сировини, материјали и отпадоци			
2.	Состојба на залихите на крајот од периодот			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.	ВКУПНО (1 до 28)		1,00000	

Составил:

Заверил:

РЗ-4

СОЗГ _____

РО _____

ООЗГ _____

Место (носител) на трошоците _____

ПРЕСМЕТКА
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ШТО СЕ ПРЕНЕСУВА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУА-
РИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

Вид на ревалоризацијата _____ Конто _____

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка)

Реден број	Склад-вид на залихите-место на трошоците-носител на трошоците од каде што се пренесува ревалоризацијата на залихите	Износ на ревалоризацијата на залихите што се пренесува
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	ВКУПНО (1 до 25)	

Составил:

Заверил:

РЗ-5

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

СКЛАД _____

ВИД НА ЗАЛИХИ _____ КОНТО (група, класа) _____

ПРЕСМЕТУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД
1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка)

Реден број	Опис	Број на месеците на ангажирање на средствата на пет децимали	Месечен коефициент на ревалоризација на три децимали за определена година	Коефициент на ревалоризацијата на пет децимали (3 × 4)
1	2	3	4	5
1.	Број на месеци на ангажирање средства во залихи		-	-
2.	Број на месеци во пресметковниот период			
3.	Вишок на бројот на месеци (1-2)		-	-
4.	Број на месеци за претходната година (3 < /12/)			
5.	Вишок на бројот на месеци (3-4) > 0		-	-
6.	Број на месеци за претходната година (5 < /12/)			
7.	Вишок на бројот на месеци (5-6) > 0		-	-
8.	Број на месеци за претходната година (7 < /12/)			
9.	Вишок на бројот на месеци (7-8) > 0		-	-
10.	Број на месеци за претходната година (9 < /12/)			
11.	Вишок на бројот на месеци (9-10) > 0		-	-
12.	Број на месеци за претходната година (11 < /12/)			
13.	Вишок на бројот на месеци (11-12) > 0		-	-
14.	Број на месеци за претходната година (13 < /12/)			
15.	Вишок на бројот на месеци (13-14) > 0		-	-
16.	Број на месеци за претходната година (15 < /12/)			
17.	Вишок на бројот на месеци (15-16) > 0		-	-
18.	Број на месеци за претходната година (17 < /12/)			
19.	Вишок на бројот на месеци (17-18) > 0		-	-
20.	Број на месеци за претходната година (19 < /12/)			
21.	Вишок на бројот на месеци (19-20) > 0			
22.	Вкупен коефициент на ревалоризацијата (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+21)			

Составил: _____

Заверил: _____

СОЗТ _____

РК-1

РО _____

ООЗТ _____

ПРЕСМЕТКА
НА ПРОСЕКОТ НА ТРАЈНИТЕ ИЗВОРИ НА СОПСТВЕНИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ
ЗДРУЖУВАЊА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАЕМИ ВО ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____
ГОДИНА

(Се пополнува само при периодичните пресметки и завршните сметки)

Ред. бр.	Опис	Трајни извори на сопствен ни деловни средства	Побарувања за здружени- те средства во СИС за ма- теријално производство врз основа на законот (дел од контото 031)	Побарувања за здружени средства во ООЗТ на те- риторијата на стопански недоволно развиените ре- публики и САП Косово врз основа на законот (дел од контото 034)	Побарувања за здружени средства за развој на ма- теријалната основа на здружениот труд во ОПЗ врз основа на законот (дел од контото 038)	Заем за Фондот на феде- рацијата за кредитирање на побрзиот развој (кото 046)	Заем по прописите на ОПЗ врз основа на зако- нот (дел од контото 047)	ВКУПНО трајни извори на деловни средства на сопствено користење (3-4-5-6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Состојба на почетокот од годи- ната							
2.	Состојба на 31 јануари							
3.	Состојба на 28 (29) февруари							
4.	Состојба на 31 март							
5.	Состојба на 30 април							
6.	Состојба на 31 мај							
7.	Состојба на 30 јуни							
8.	Состојба на 31 јули							
9.	Состојба на 31 август							
10.	Состојба на 30 септември							
11.	Состојба на 31 октомври							
12.	Состојба на 30 ноември							
13.	Состојба на 31 декември							
14.	Вкупно Σ (1 до 13)							
15.	Просечна состојба (14: бр. сос- тојба)							

Составил: _____

Одобрил: _____

СОЗТ _____

РК-2

РО _____

ООЗТ _____

ПРЕСМЕТКА
НА КОНТРОЛНАТА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОД ОД
1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

(Се пополнува само при периодичните пресметки и завршните сметки)

Ред. бр.	Опис	Износ
1	2	3
1.	Ревалоризациони приходи (кото 290 по сите останати ревалориза- ции, освен ревалоризациите на контата 481 и 482	
2.	Ревалоризациони расходи (кото 190 по сите останати ревалоризации (освен делот со кој е покриена загубата или се зголемени приходите)	
3.	Вишок на ревалоризационите приходи (1-2) ≥ 0	

1	2	3
4.	Вишок на ревалоризационите расходи (2-1) ≥ 0	
5.	Состојба на контото 481 пред оваа пресметка	
6.	За книжење на контото 481 (4-5)	
7.	Трајни извори на сопствени деловни средства на сопствено користење (реден број 15, колона 9 од образецот РК-1)	
8.	Коефициент на ревалоризацијата (од член 40 точка 2 на Законот за вкупниот приход и доходот)	
9.	Контролна ревалоризација на трајните извори на сопствените деловни средства (7 $\times$ 8)	
10.	Додатна ревалоризација на трајните извори на сопствени деловни средства (9-3) ≥ 0	
11.	Состојба на контото 482 пред оваа пресметка	
12.	За книжење на контото 482 (10-11)	
13.	Состојба на контото 409 (реден број 4 колона 5 од образецот РЗ-2)	
14.	Состојба на контото 438 (реден број 14 колона 4 од образецот РА-2)	
15.	Состојба на контото 480 (реден број 18 колона 5 од образецот РЗ-2)	
16.	Состојба на контото 728 (реден број 5 колона 5 од образецот РЗ-2)	
17.	Намалување на доходот поради ревалоризација (10 + 13 + 14 + 15 + 16)	
18.	Групациски коефициент на намалувањето на ревалоризацијата за покрите на загубата	
19.	Дозволено покрите на загубата на товар на резултатите од ревалоризацијата (17 $\times$ 18)	
20.	Можно покрите на загубата на товар на резултатите од ревалоризацијата (3 + 10)	
21.	Искажана загуба	
22.	Реално покрите на загуба на товар на резултатите од ревалоризацијата (најмал од износот на ред. бр. 19 до 21)	
23.	Максимално можно зголемување на авансот (17-22) ≥ 0	

Составил:

Одобрил:

РЗП-1

ТАБЕЛА
НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ СОДРЖАНИ ВО ЗАЛИХИ НА КРАЈОТ ОД 1986 ГОДИНА

Коефициент на останувањето во залихи на крајот од 1986 година на ефекти од ревалоризацијата на залихите извршена во периодот								
Број на месеците на ангажирање на средства во залихи	I-III 1985.	IV-VI 1985.	VII-IX 1985.	X-XII 1985.	I-III 1986.	IV-VI 1986.	VII-IX 1986.	X-XII 1986.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0020	0,0156	0,1250	1,0000
3	0,0002	0,0007	0,0023	0,0077	0,0260	0,0878	0,2963	1,0000
4	0,0024	0,0056	0,0134	0,0317	0,0751	0,1780	0,4219	1,0000
5	0,0092	0,0180	0,0352	0,0687	0,1342	0,2621	0,5120	1,0000
6	0,0217	0,0376	0,0649	0,1122	0,1938	0,3349	0,5787	1,0000
7	0,0393	0,0624	0,0990	0,1573	0,2497	0,3966	0,6297	1,0000
8	0,0606	0,0904	0,1349	0,2014	0,3007	0,4488	0,6699	1,0000
9	0,0843	0,1200	0,1709	0,2433	0,3464	0,4933	0,7023	1,0000
10	0,1094	0,1591	0,2059	0,2824	0,3874	0,5314	0,7290	1,0000
11	0,1351	0,1799	0,2394	0,3186	0,4241	0,5645	0,7513	1,0000
12	0,1609	0,2088	0,2711	0,3520	0,4570	0,5933	0,7703	1,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0,2348	0,2888	0,3553	0,4370	0,5374	0,6610	1,8130	0,0000
18	0,3011	0,3574	0,4243	0,5036	0,5978	0,7097	0,8424	1,0000
21	0,3589	0,4155	0,4810	0,5568	0,6446	0,7462	0,8638	1,0000
24	0,4091	0,4648	0,5281	0,6001	0,6818	0,7746	0,8801	1,0000
30	0,4907	0,5432	0,6014	0,6658	0,7370	0,8159	0,9033	1,0000
36	0,5534	0,6023	0,6554	0,7132	0,7761	0,8445	0,9190	1,0000
42	0,6029	0,6481	0,6967	0,7489	0,8050	0,8654	0,9303	1,0000
48	0,6427	0,6846	0,7292	0,7767	0,8274	0,8813	0,9388	1,0000
54	0,6753	0,7143	0,7555	0,7991	0,8452	0,8939	0,9455	1,0000
60	0,7026	0,7389	0,7772	0,8174	0,8596	0,9040	0,9508	1,0000
72	0,7455	0,7774	0,8108	0,8455	0,8817	0,9195	0,9589	1,0000
84	0,7776	0,8061	0,8356	0,8661	0,8978	0,9307	0,9647	1,0000
96	0,8026	0,8282	0,8546	0,8819	0,9101	0,9391	0,9691	1,0000
108	0,8225	0,8458	0,8698	0,8944	0,9197	0,9457	0,9725	1,0000
120	0,8388	0,8602	0,8820	0,9045	0,9275	0,9510	0,9752	1,0000
132	0,8524	0,8721	0,8922	0,9128	0,9338	0,9554	0,9774	1,0000
148	0,8673	0,8851	0,9033	0,9219	0,9408	0,9601	0,9799	1,0000

РЗП-2

ООЗТ _____

РО _____

СКЛАД _____

ВИД НА ЗАЛИХИ _____ КОНТО (група, класа) _____

ПРЕГЛЕД
НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЕФЕКТИ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ИЗВРШЕНА ВО 1985 И 1986 ГОДИНА
(Се пополнува само на почетокот од 1987 година)

Реден број	Опис	Пресметковен период							
		I-III 1985.	I-VI 1985.	I-IX 1985.	I-XII 1985.	I-III 1986.	I-VI 1986.	I-IX 1986.	I-XII 1986.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Број на месеци на ангажирање од РЗ-1								
2.	Прв помал број на месеци од РЗП-1								
3.	Прв поголем број на месеци од РЗП-1								
4.	Разлика (1-2)								
5.	Разлика (3-2)								
6.	Коефициент на првиот поголем број на месеци од РЗП-1								1,0000
7.	Коефициент на првиот помал број на месеци од РЗП-1								1,0000
8.	Разлика (6-7)								0,0000
9.	Месечна разлика (8:5)								0,0000
10.	Додатен коефициент (9 × 4)								0,0000
11.	Коефициент на останувањето во залихи (10+7)								1,0000
12.	Ревалоризација во пресметковниот период								
13.	Ревалоризација во претходниот период	Ø				Ø			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ревалоризација во последните три месеци (12-13)								
15.	Износ кој останува во залихи (14 × 11)								
16.	Вкупно (збир на редниот број 15 од колоните 3 до 10)								

Составил:

Заверил:

РКП-1

СОЗТ _____

РО _____

ООЗТ _____

ПРЕСМЕТКА

НА ПРАВАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ТОВАР НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 1987 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1987 ГОДИНА

(Се пополнува само по периодичните пресметки во второто полугодие од 1987 година и по завршната сметка за 1987 година)

Реден број	Опис	Износ
1	2	3
1.	Реден број 17 од образецот РК-2	
2.	Реден број 17 од образецот РК-2 за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година	
3.	Намалување на доходот поради ревалоризација по 30 јуни од 1987 година	
4.	Реден број 18 од образецот РК-2	
5.	Можно зголемување на покриената загуба (3 × 4)	
6.	Реден број 22 од образецот РК-2 за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година	
7.	Дозволено покрите на загубата (5 + 6)	
8.	Реден број 20 од образецот РК-2	
9.	Реден број 21 од образецот РК-2	
10.	Реден број 21 од образецот РК-2 за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година	
11.	Зголемување на загубата (9-10) > 0	
12.	Дозволено зголемување на загубата (10 + 11)	
13.	Реално покрите на загубата (најмало од износот под редните броеви 7, 8, или 11)	
14.	Максимално можно зголемување на авансот (1-13) > 0	

Обработил:

Одобрил:

564.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНИ КАРТИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за идентификациони картички што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Идентификациони картички. Физички карактеристики — — — — — | JUS I.F1.001 |
| 2) Идентификациони картички. Техника на запишување. Релјефно втиснување — — — — — | JUS I.F1.002 |
| 3) Идентификациони картички. Техника на запишување на податоци на магнетна лента — — — — — | JUS I.F1.003 |
| 4) Идентификациони картички. Техника на запишување. Положбата на релјефните знаци на ИД-1 картички — — — | JUS I.F1.004 |
| 5) Идентификациони картички. Техника на запишување. Положба на магнетните патенти за читање – патеки 1 и 2 — — | JUS I.F1.005 |
| 6) Идентификациони картички. Техника на запишување. Положба на магнетната патека на читање/пишување – патека 3 — — — — — | JUS I.F1.006 |
| 7) Идентификациони картички. Систем за означување на издавачот на картичката — — — — — | JUS I.F1.007 |
| 8) Идентификациони картички. Картички за финансиски трансакции — — — | JUS I.F1.008 |
| 9) Картички за финансиски трансакции. Содржина на податоците на магнетната лента во патеката 3 — — — — — | JUS I.F1.009. |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на идентификационите картички од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

Бр. 07-93/143
27 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

565.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СРЕДСТВА ТА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за средствата за лична заштита што го има следниот назив и ознака:

Средства за лична заштита.
Заштита на органите за дишење.
Маска за заштита на деца.....JUS Z.B1.011

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 од овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на средствата за лична заштита што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 07-93/142
27 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

566.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЖА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кожа што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Готова кожа. Кожа за лице на обувки — — — — — | JUS G.B1.056 |
| 2) Готова кожа. Горна кожа за постава на обувки — — — — — | JUS G.B1.071 |
| 3) Готова кожа. Долна кожа за обувки — — — — — | JUS G.B1.081 |
| 4) Готова кожа. Класификација на готова кожа и распоредување во класа на квалитет — — — — — | JUS G.B1.088 |
| 5) Готова кожа. Техничка кожа — — — — — | JUS G.B1.091 |
| 6) Готова кожа. Галантериска кожа и књиговрзувачка кожа — — — — — | JUS G.B1.101 |
| 7) Готова кожа. Кожа за мебел — — — — — | JUS G.B1.111 |
| 8) Готова кожа. Кожа за предмети за облекување — — — — — | JUS G.B1.230 |

9) Кожа. Методи за испитување на готовата кожа. Определување на силата на кинење со клин — — — — — JUS G.S2.030

10) Испитување на готовата кожа. Определување на постојаноста на бојата спрема триење. Дополнение — — — — — JUS G.S2.040/1

11) Кожа. Методи за испитување на готовата кожа. Определување на постојаноста спрема миграција на бојата и штавни средства на влажна филтрир-хартија — — — — — JUS G.S2.044

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на карактеристичните својства во следните југословенски стандарди не е задолжително:

1) во стандардот JUS G.B1.056 - во табела 1 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24;

- во табела 2 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22;

- во табела 3 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19;

- во табела 4 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23;

2) во стандардот JUS G.B1.071 - во табелата карактеристичните својства означени со редниот бр. 2, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19;

3) во стандардот JUS G.B1.081 - во табела 1 карактеристичните својства означени со реден бр. 4, 6, 7, 9, 18, 19, 20 и 21;

4) во стандардот JUS G.B1.091 - во табела 1 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 4, 5, 9, 14, 16 и 17;

- во табела 2 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18;

5) во стандардот JUS G.B1.101 - во табела 1 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19;

- во табела 2 карактеристичните својства означени со реден бр. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18;

- во табела 3 карактеристичните својства означени со реден бр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18;

6) во стандардот JUS G.B1.111 - во табелата карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 8а, 8б, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19;

7) во стандардот JUS G.B1.230 - во табела 1 карактеристичните својства означени со редниот бр. 2, 3, 8а, 8б, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21;

- во табела 2 карактеристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 8, 9а, 9б, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на кожата што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи на испитувањето на готовата кожа. Определување на силата на кинење со клин — — — — — JUS G.S2.030

2) Готова кожа. Дулбокс — — — — — JUS G.B1.050

3) Готова кожа. Кравина за опрема — — — — — JUS G.B1.051

4) Готова кожа. Мрсна кравина со природна боја и обоена — — — — — JUS G.B1.052

5) Готова кожа. Мрсна кравина со хромнорастителна штава — — — — — JUS G.B1.053

6) Готова кожа. Бокс со природно лице, телешки, јунешки и говедски — — — — — JUS G.B1.056

7) Готова кожа. Бокс со пластично лице, телешки, јунешки и говедски (Пластик-бокс) — — — — — JUS G.B1.057

8) Готова кожа. Свински бокс — — — — — JUS G.B1.058

9) Готова кожа. Коњски бокс — — — — — JUS G.B1.059

10) Готова кожа. Набук, телешки, јунешки и говедски — — — — — JUS G.B1.060

11) Готова кожа. Бланк, технички — — — — — JUS G.B1.067

12) Готова кожа. Бланк, галантериски — — — — — JUS G.B1.068

13) Готова кожа. Поставна ситна кожа од хромова штава — — — — — JUS G.B1.071

14) Готова кожа. Поставна крупна кожа од комбинирани штава — — — — — JUS G.B1.072

15) Готова кожа. Поставна свинска кожа од растителна или хромова штава — — — — — JUS G.B1.073

16) Готова кожа. Поставна коњска кожа од хромова штава — — — — — JUS G.B1.074

17) Готова кожа. Поставна кожа од цепеник, од растителна и хромна штава — — — — — JUS G.B1.075

18) Готова кожа. Ѓонска кожа од растителна штава, комерц — — — — — JUS G.B1.081

19) Готова кожа. Ѓонска кожа од комбинирани штава, комерц — — — — — JUS G.B1.082

20) Готова кожа. Ѓонска кожа од растителна штава, специјал — — — — — JUS G.B1.083

21) Готова кожа. Ѓонска кожа од комбинирани штава, специјал — — — — — JUS G.B1.084

22) Готова кожа. Ѓонска кожа од растителна штава, аго — — — — — JUS G.B1.085

23) Готова кожа. Ѓонска кожа од комбинирани штава, аго — — — — — JUS G.B1.086

24) Готова кожа. Ѓонска кожа од хромова штава — — — — — JUS G.B1.087

25) Готова кожа. Распоредување на ѓонска кожа во класа на квалитет — — — — — JUS G.B1.088

26) Готова кожа. Ременски грб, од растителна штава — — — — — JUS G.B1.091

27) Готова кожа. Велур, телешки, јунешки и говедски — — — — — JUS G.B1.100

28) Готова кожа. Велур од цепеник — — — — — JUS G.B1.110

29) Готова кожа. Галантериски цепеник од растителна штава — — — — — JUS G.B1.150

30) Готова кожа. Галантериска свинска кожа од растителна и хромова штава — — — — — JUS G.B1.151

31) Готова кожа. Шеврет козји — — — — — JUS G.B1.170

32) Готова кожа. Шевро — — — — — JUS G.B1.171

33) Готова кожа. Шеврет овчи — — — — — JUS G.B1.172

34) Готова кожа. Облекувачка нап — — — — — JUS G.B1.230

35) Готова кожа. Ракавицарска кожа — — — — — JUS G.B1.250

36) Готова кожа. Шивачка кожа (кожа за ленти за опшивање — — — — — JUS G.B1.300

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/62);

37) Кожа за изработка на лични и заштитни средства. Технички услови — — — — — JUS G.B1.040

донесени со Решението за југословенските стандарди за лични заштитни средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/64);

38) Испитување на готовата кожа. Определување на постојаноста на бојата спрема триење — — — — — JUS G.S2.040

донесен со Правилникот за југословенските стандарди за испитување на текстил, гума, пластични маси и кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/80).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за измена за југословенскиот стандард од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/65), Решението за југословенскиот стандард од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/67) и Решението за дополнително на југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/69).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/57

11 февруари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевик, с. р.

567.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТО-НАРОДНАТА ОДБРАНА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Самоуправните организации и заедници, месните заедници, општините, градските заедници и регионалните заедници, републиките и автономните покраини и федерацијата – корисници на средствата за општонародната одбрана (во натамошниот текст: корисници на средствата за развој на општонародната одбрана) ги искажуваат средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите, на приходите и расходите и распоредот на приходите, на одделни контата утврдени во Контниот план за средствата за развој на општонародната одбрана, според содржината на одделни контата пропишана со овој правилник.

Член 2

Корисниците на средствата за развој на општонародната одбрана самостојно ги расчленуваат синтетичките сметки (контата) на аналитички сметки, а податоците за синтетичките сметки ги обезбедуваат на начинот што и одговара на техниката што ја применуваат во книговодството.

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И НА ОДДЕЛНИ КОНТА**Член 3****КЛАСА 0 Средства за работа и долгорочни пласмани**

На контата од групата 00 – Објекти во употреба, се искажува вредноста на објектите во употреба по компоненти на развојот на општонародната одбрана: територијална одбрана, цивилна заштита, служба за набљудување и известување, врски и криптозаштита за потребите на раководењето, подготовка на стопанството и на општествените дејности за работа во војна, одбранбени подготовки на населението, подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници, подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна, изградба, опремување и одржување на засолништа и на други објекти за засолнување на населението и на материјалните блага, формирање на стоковни резерви и изградба на складирен простор (во натамошниот текст: компоненти на развојот), утврдени со одредбите на Одлуката за основите на единствената методологија и за единствениите показатели за планирање на развојот на општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/85) – (во натамошниот текст: Одлуката) и Упатството за примена на единствените показатели во планирањето на развојот на општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/86 и 28/87) – (во натамошниот текст: Упат-

ството), според називите на одделни контата на оваа група. На контата на оваа група се искажуваат и изградените полигони, патишта, уредените територии и сл.

За објектите во употреба во книгата на основните средства се обезбедуваат податоци за секој објект посебно, и тоа: назив на објектот во употреба, набавна вредност, датум на набавката, датум на отуѓувањето односно расходувањето, како и други податоци што мораат да се обезбедат по другите прописи, во согласност со Номенклатурата за планирање на развојот на општонародната одбрана – (во натамошниот текст: Номенклатурата), која е составен дел на Упатството.

Контата на групата 00 – Објекти во употреба се задолжуваат за вредноста на завршениот објект при одобрување на соодветно контото од групата контата 05 – Објекти во подготовка.

При расходувањето на објектите, се задолжува контото 900 при одобрување на контата од групата 00.

Член 4

На контата од групата 01 – Опрема, вооружување и други технички средства се искажува вредноста на опремата, вооружувањето и на другите технички средства по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група.

За опремата, вооружувањето и за другите технички средства во книгата на основните средства се обезбедуваат податоци за секој предмет на опремата, вооружувањето и за другите технички средства посебно, и тоа: назив, количина, набавна вредност, датум на набавката, датум на отуѓување, односно расходување, како и други податоци што мораат да се обезбедат по другите прописи, во согласност со Номенклатурата.

Контата од групата 01 се задолжуваат за набавната вредност при одобрување на контото 900 за износот на набавката книжена врз товар на тековните расходи во групата на контата 42 и 48 или при одобрување на контата 910 и 920 ако набавката е извршена од кредит односно при одобрување на контата 100 или 108, ако набавката е извршена од парични средства на Фондот на средствата за развој на општонародната одбрана.

При расходувањето на опремата, вооружувањето и на другите технички средства се задолжува контото 900, при одобрување на контата од групата 01.

Член 5

На контата од групата 02 – Ситен инвентар и амбалажа се искажува вредноста на ситниот инвентар и амбалажата по компоненти на развојот, според називите на одделни контата на оваа група.

За ситниот инвентар и амбалажата се обезбедуваат во аналитичката евиденција податоци по видот, количината и вредноста, во согласност со Номенклатурата.

Контата од групата 02 се задолжуваат за набавната вредност на ситниот инвентар и амбалажата во износот што претходно е книжен врз товар на тековните расходи во рамките на контата од групата 42 и 48, при одобрување на контото 900 – фонд на средствата за развој на општонародната одбрана односно при одобрување на контата 100 или 108 ако набавката е извршена од парични средства на Фондот на средствата за развој на општонародната одбрана.

При расходувањето на дотраен ситен инвентар и амбалажа се задолжува контото 900 – Фонд на средствата за развој на општонародната одбрана или соодветни контата во групата 05 – Објекти во подготовка, при одобрување на контата од групата 02.

Член 6

На контата од групата 03 – Материјал, сировини и резервни делови, се искажува вредноста на материјалот, сировините, резервните делови и автогуми, по компоненти на развојот според називите на одделни контата од оваа група.

За материјалот, сировините, резервните делови и автогуми во аналитичката евиденција се обезбедуваат податоци по видот, количината и вредноста, во согласност со Номенклатурата.

Контата од групата 03 се задолжуваат за набавната вредност на материјалот, суровините, резервните делови и автогуми, во износот што претходно е книжен врз товар на тековните расходи во рамките на контата од групата 42 и 48 при одобрување на контото 900, односно при одобрување на контата 100 или 108 ако набавката е извршена од парични средства на Фондот на средствата за развој на општонародната одбрана.

Кај потрошокот или отписот на материјал, суровини, резервни делови и автогуми, се задолжува контото 900 или соодветни контата во групата на контата 05 – Објекти во подготовка, при одобрување на контата од групата 03.

Член 7

На контата од групата 04 – Стоковни резерви, се искажува вредноста на стокковните резерви по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група.

За стокковните резерви во аналитичката евиденција се обезбедуваат податоци по видот, количината и вредноста, во согласност со Номенклатурата.

Контата од групата 04 се задолжуваат за набавната вредност на стокковните резерви при одобрување на контото 900 за набавката книжена врз товар на тековните расходи во рамките на контата од групата 46 или при одобрување на контата од групата 22 за набавка што претставува обновување на стокковните резерви (до износот на вредноста на продадените стокковни резерви), односно при одобрување на контата 100 или 108, ако набавката е извршена од паричните средства на Фондот на средствата за развој на општонародната одбрана.

Контата од групата 04 се одобруваат за вредноста на расходуваниите и отпишаните стокковни резерви при задолжување на контото 900 односно за вредноста на продадените стокковни резерви, при задолжување на контата од групата 12.

Член 8

На контата од групата 05 – Објекти во подготовка, се искажува вредноста на вложувањата во објектите во подготовка по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група и аналитички по објекти. На контата од оваа група се искажуваат и полигоните и патиштата во изградба, уредувањето и подготовката на територија и сл.

Контата од групата 05 се задолжуваат за износот на вложувањата книжени врз товар на тековните расходи, на соодветни контата од групата 40 и 43 што се однесуваат на изградбата на објекти, при одобрување на контото 900 или при одобрување на контата од групата 10, 21, 22 и 23, односно на контата 910 и 920, ако објектите се финансираат од средствата на кредити, како и при одобрување на контата од групите 02 и 03 ако залихите од овие контата се потрошат за објектите во подготовка.

Контата од групата 05 – Објекти во подготовка се одобруваат за вредноста на завршените објекти, при задолжување на соодветните контата од групата 00 – Објекти во употреба.

Член 9

На контата од групата 06 – Долгорочни пласмани односно на контото 060 – Побарувања за здружени и вложени средства за развој на општонародната одбрана, се искажуваат побарувањата за здружени средства со други корисници на средствата за развој на општонародната одбрана чиј рок на враќање е подолг од една година.

КЛАСА 1 Парични средства и побарувања

Член 10

На контата од групата 10 – Парични средства, се искажуваат паричните средства на жиро-сметка, во благајната и на сметката на другите парични средства.

На контото 100 жиро-сметка, се искажува безготовинскиот промет на средствата за развој на општонародната одбрана што се врши преку посебна жиро-сметка на средства за развој на општонародната одбрана, како и состој-

бата на паричните средства за развој на општонародната одбрана на таа сметка.

На контото 101 – Благајна, се искажуваат паричните средства и се евидентира готовинскиот промет на паричните средства што се врши преку благајната.

На контото 108 – Други парични средства, се искажуваат другите парични средства издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, односно паричните средства за развој на општонародната одбрана кога прометот на тие средства се врши преку жиро-сметка или преку посебна сметка на корисникот на средствата за општонародна одбрана и се книжат преку ова Konto врз основа на интерес извод.

Член 11

На контата од групата 11 – Хартии од вредност – инструменти за плаќање се искажуваат вредностите на примените чекови и меници со кои може да се врши плаќање по пат на пренос или кои можат да се продадат (есконтират) во смисла на важечките прописи.

Член 12

На контата од групата 12 – Побарувања по основ на продажба односно на контото 125 – Побарувања од купувачи, се искажуваат побарувањата од купувачите по основ на продажба на стокковни резерви, материјали, суровини, резервни делови, авто-гуми, опрема, вооружување и на други технички средства заради обновување и замена, како и на објекти поради дотраеност и замена.

Член 13

На контата од групата 13 – Други побарувања од деловни односи, се искажуваат побарувањата за дадени аванси и други побарувања од деловни односи, според називите на контата од оваа група.

Член 14

На контата од групата 15 – Краткорочни пласмани односно на контото 1546 – Побарувања за здружени и вложени средства за развој на општонародната одбрана, се искажуваат побарувањата за здружени средства со други корисници на средствата за развој на општонародната одбрана, чиј рок на враќање е до една година.

Член 15

На контата од групата 19 – Активни временски разграничувања односно на контото 198 – Други активни временски разграничувања, се искажуваат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци, па временски се разграничуваат.

КЛАСА 2 Тековни обврски

Член 16

На контата од групата 21 – Обврски по инструменти за плаќање, се искажуваат вредностите на дадените чекови и меници во согласност со сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Член 17

На контата од групата 22 – Обврски спрема добавувачите, се искажуваат обврските спрема добавувачите во Југославија и во странство и обврските за нефактурирани стоки и услуги, според називите на одделни контата од оваа група.

Член 18

На контата од групата 23 – Други обврски од деловни односи односно на контото 230 – Други обврски од деловни односи, се искажуваат другите обврски од деловни односи, како што се обврските за примени аванси и сл.

Член 19

На контата од групата 29 – Пасивни временски разграничувања односно на контото 298 – Други пасивни вре-

менски разграничувања, се искажуваат однапред пресметаните износи на трошоците за инвестиционо одржување и на другите материјални трошоци што настануваат нерамномерно, па периодично односно месечно се калкулираат.

КЛАСА 4 Расходи

Член 20

На контата од групата 40 – Уредување и подготовка на територија, се искажуваат сите трошоци што се однесуваат на уредувањето и подготовката на територија по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група, во согласност со Номенклатурата, и тоа при отворањето на аналитичките контата.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 21

На контата од групата 41 – Обучување и оспособување за работа во војна, се искажуваат сите видови трошоци во согласност со Одлуката и со Упатството по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група, во согласност со Номенклатурата и таа при отворањето на аналитичките контата.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 22

На контата од групата 42 – Набавка на опрема, вооружување и на други технички средства, се искажуваат фактурната верност и сите трошоци на набавка на опрема, вооружување и на други технички средства по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група, во согласност со Номенклатурата, и тоа при отворањето на аналитичките контата.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 23

На контата од групата 43 – Изградба и адаптација на објекти, се искажуваат сите трошоци во врска со изградбата и адаптацијата на објекти по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група, во согласност со Номенклатурата, и тоа при отворањето на аналитичките контата.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 24

На контата од групата 44 – Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и на други технички средства, се искажуваат сите трошоци во врска со одржувањето и чувањето на објектите, опремата, вооружувањето и на други технички средства по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 25

На контата од групата 45 – Ремонт на опрема, вооружување и на други технички средства, се искажуваат сите трошоци во врска со ремонт на опрема, вооружување и на други технички средства, по компоненти на развојот, според називите на одделни контата од оваа група, во согласност со Номенклатурата, и тоа при отворањето на аналитичките контата.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 26

На контата од групата 46 – Формирање и пополнување на стоковни резерви, се искажуваат фактурираната вредност и сите трошоци на набавката на стоковните резерви по компоненти на развојот, според називите на контата од оваа група, во согласност со Номенклатурата, и тоа при отворањето на аналитичките контата.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 27

На контата од групата 47 – Школување и стручно усовршување на резервни и активни лица на служба во територијалната одбрана односно на контото 470, се искажуваат сите расходи во врска со школувањето и стручното усовршување на резервните и активните лица на служба во територијалната одбрана, во согласност со Номенклатурата, и тоа при отворањето на аналитичките контата.

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрувањето на контата од групата 10 или 22.

Член 28

На контата од групата 48 – Други расходи, се искажуваат расходите што не можеле да се искажат на контата на другите групи од класа 4.

Член 29

Контото 490 – Распоред на расходите, на крајот од пресметковниот период односно на крајот на годината се одобрува за износот на расходите искажани на контата од групата 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 при задолжување на контото 790 – Распоред на приходите.

На крајот од година за состојбата искажана на контата од групите 40 до 48 се одобруваат контата на тие групи, при задолжување на контото 490.

КЛАСА 7 Приходи

Член 30

На контата од групата 70 – Приходи по основ на договорени издвојувања од националниот доход и од буџетот на ОПЗ, се искажуваат приходите остварени со издвојување од националниот доход и од буџетот на општествено-политичките заедници со примена на соодветни прописи, општествени договори и самоуправни спогодби, според називите на одделни контата од оваа група.

Контата од оваа група се одобруваат при задолжување на соодветно konto од групата 10.

Член 31

На контата од групата 71 – Приходи по основ на посебни и додатни издвојувања, се искажуваат приходите остварени со посебно издвојување од самоуправните организации и заедници и со додатни издвојувања од буџетот на општествено-политичките заедници, според називите на контата од оваа група.

Контата од оваа група се одобруваат при задолжување на соодветно konto од групата 10.

Член 32

На контата од групата 73 – Приходи од наменските средства по основ на законски обврски, се искажуваат остварените приходи со примена на законските прописи, според називите на контата од оваа група.

Контата од оваа група се одобруваат при задолжување на контата од групата 10.

Член 33

На контата од групата 74 – Приходи од средствата на граѓаните односно на контото 749 – Средства на граѓаните, се искажуваат приходите остварени од граѓаните во врска со развојот на општонародната одбрана, со одобрувањето на ова konto, при задолжување на контата од групата 10.

Член 34

На контото 750 – Други приходи, се искажуваат другите приходи што не можеле да се искажат на контата од групите 70, 71, 73, 74 и 75, со одобрување на ова konto, при задолжување на контата од групата 10.

Член 35

Контото 790 – Распоред на приходите, на крајот на пресметковниот период односно на крајот од годината се задолжува за расходите пренесени од класа 4 и за разликата помеѓу приходите и расходите при одобрувањето на контото 800 – Вишок од приходите, односно се одобрува за разликата помеѓу расходите и приходите, при задолжување на контото 890 – непокриени расходи. На крајот од годината за состојбата искажана на контата од групите 70, 71, 73, 74 и 75 се задолжуваат овие конта, при одобрувањето на контото 790.

КЛАСА 8 Финансиски резултат

Член 36

На контото 800 – Вишок на приходите, на крајот на пресметковниот период односно на крајот од годината се пренесува износот на вишокот на приходите од контото 790 во корист на ова konto.

Контото 809 – Пренос на вишокот на приходите во Фондот на средствата за развој на општонационалната одбрана, на крајот од пресметковниот период односно на крајот од годината се задолжува за износот на вишокот на приходите искажан на контото 800, при одобрување на контото 900. На крајот од годината состојбата искажана на ова konto се пренесува со одобрувањето на ова konto врз товар на контото 800.

Член 37

На контото 890 – Непокриени расходи, на крајот од пресметковниот период односно на крајот од годината се задолжува за износот на непокриените расходи, при одобрувањето на контото 790.

Контото 899 – Покритие на непокриените расходи врз товар на Фондот на средствата за развој на општонационалната одбрана на крајот од пресметковниот период односно на крајот од годината се одобрува за износот на непокриените расходи при задолжување на контото 900. На крајот од годината состојбата искажана на ова konto се пренесува со задолжувањето на ова konto во корист на контото 890.

КЛАСА 9 Извори на средства

Член 38

Контото 900 – Фонд на средства за развој на општонационалната одбрана, во текот на годината и на крајот од пресметковниот период односно на крајот од годината се одобрува за износот на набавените средства за работа за кои истовремено се товарени текуштите расходи на класа 4, при задолжување на контата од средствата за работа на контата од класа 0, и се одобрува за вишокот на приходите, при задолжување на контото 809.

Ова konto се задолжува во текот на годината и на крајот на пресметковниот период односно на крајот од годината за потрошените, расходуваниите и отпишаните средства за работа и за износот на непокриените расходи, при одобрување на контата од средствата за работа на класа 0 и одобрување на контото 899.

Во рамките на контото 900, корисникот на средствата за развој на општонационалната одбрана, на посебно аналитичко konto ги обезбедува податоците за состојбата и движењето на паричниот дел од средствата на овој фонд.

Член 39

На контата од групата 91 – Долгорочни извори на средства, се искажуваат обврските по долгорочните кредити и за долгорочно здружените и вложените средства, според називите на контата од оваа група.

Член 40

На контата од групата 92 – Краткорочни извори на средства се искажуваат обврските по краткорочните кредити и за краткорочно здружените и вложените средства, според називите на контата од оваа група.

III. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Средствата и изворите на средства за развој на општонационалната одбрана корисниците на општествени средства ќе ги пренесат од своето книговодство во книговодството на средствата за развој на општонационалната одбрана, почетната состојба на тие средства и изворите на средствата со состојба на 1 јануари 1987 година, а посебно промените на тие средства и на изворите на средствата и на приходите и расходите од 1 јануари до 30 јуни 1987 година.

При пренесувањето на средствата од став 1 на овој член ќе се изврши попис на тие средства и на изворите на средствата, што се искажани во вонбилансната евиденција и во книговодството на корисникот на средства за развој на општонационалната одбрана. Пописот посебно ги опфаќа средствата и изворите на средства што не се искажани во книговодството на корисникот на општествени средства. Ако за тие средства не се располага со податоци за нивната вредност, таа вредност ќе се процени од страна на комисија за тоа определена.

Член 42

Корисниците на средства за развој на општонационалната одбрана ќе го усогласат водењето на книговодството со одредбите на овој правилник и ќе достават на Службата периодична пресметка и пресметка за периодот јануари-јуни 1987 година, најдоцна до 30 септември 1987 година.

Член 43

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-2
18 јуни 1987 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

568.

Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/85), а во врска со точка 2 став 4 на Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување на станарината за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/86), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАНАРИНА ЗА СТАНБЕНИОТ ФОНД НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. За определување на височината на станарината за становите здружени во станбениот фонд на сојузните органи се утврдува коефициентот 0,227304.

За станбениот фонд на сојузните органи во СР Хрватска се утврдува коефициентот 0,284979, а во СР Словенија – коефициентот 0,477525.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

Бр. 02/2-1906/3
22 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Интересната заедница,
Здравко Шево, с. р.

569.

Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/85), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ

1. Со оваа одлука се пропишува височината на надоместот за користење на гаражи во општествена сопственост што служат за сместување на моторни возила на корисниците на станови на станбениот фонд на сојузните органи.

2. Под гаража, во смисла на оваа одлука, се подразбираат гаражи и гаражни места согласно со Одлуката за управување со гаражите и за користење на гаражите во состав на станбениот фонд на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/81).

3. За користење на гаража и гаражно место се плаќа надомест, кој се состои од основен износ и додатен износ кој зависи од опременоста на гаражата.

Надоместот се плаќа месечно однапред.

4. Основниот износ на месечниот надомест за користење на гаража се добива со множење на бројот на квадратни метри корисна површина на гаражата со коефициентот 300,72.

5. Додатниот износ на надоместот се утврдува во процент од основниот износ:

1) за можност за користење инсталација за централно греење 8%

2) за можност за користење на водоводна и канализациона инсталација 6%

3) за можност за користење електрична инсталација – осветление 4%

4) за можност за користење заеднички канал 3%

6. Основниот износ на месечниот надомест за користење на гаражно место се утврдува во единствен износ за сите гаражи.

Месечниот износ на основниот надомест од став 1 на оваа точка се утврдува во височина од 75% од основниот износ на месечниот надомест за гаража со просечна површина од 17 m².

7. Основниот износ на месечниот надомест од точка 6 на оваа одлука за користење на гаражно место се зголемува за додатниот износ утврден според одредбите на точка 5 од оваа одлука.

8. Корисникот на гаража е должен да ги плаќа и сите други трошоци за користење на гаражата (светло, вода, чистење и др.).

Износот на трошоците од став 1 на овој чен се утврдува, се распоредува и се плаќа на начин и постапка што се определуваат со посебни прописи и општи акти на комуналните и други организации што ги наплатуваат тие трошоци.

9. Средствата на надоместот за користење на гаражи ќе се распоредуваат на ист начин како и средствата на станаината на станбениот фонд на сојузните органи.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување надомест за гаражи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/81, 26/82, 26/83, 45/84, 20/85).

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

Бр. 02/2-1906/4
26 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Интересната заедница,
Здравко Шево, с.р.

570.

Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 6 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87 и 32/87) во точка 7 став 1 процентот: „0,332%” се заменува со процентот: „0,378%”.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1987 година.

О. бр. 72
9 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

571.

Врз основа на член 7 став 2 во врска со член 17 став 7, член 23 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/86, 72/86 и 23/87), во точка 1 став 1 процентот: „0,307%” се заменува со процентот: „0,353%”.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1987 година.

О. бр. 75
9 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

572.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласмани-те од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 19/87 и 23/87), во точка 2 процентот: „81%” се заменува со процентот: „92%”.

2. Во точка 3 процентот: „112%” се заменува со процентот: „129%”, а процентот: „121%” – со процентот: „138%”.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1987 година.

О. бр. 73
9 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

573.

Врз основа на член 24 и чл. 64а и 66 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точ. 1 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86 и 22/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1987 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на растежот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/87 и 37/87) во насловот по зборот: „банките” се додаваат зборовите: „и другите финансиски организации”.

2. Во точка 1 став 1 се менува и гласи:

„Заради обезбедување растежот на вкупните динарски пласмани во 1987 година во рамките утврдени во точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1987 година, основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) и другите финансиски организации се должни со својата деловна политика да обезбедат растежот на нивните динарски пласмани во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година, заедно со остварениот растеж од 1 јануари до 31 март да се остварува во рамките утврдени со оваа одлука”.

Во став 2 зборот: „банките” се брише.

Се додава нов став 3 кој гласи:

„Под друга финансиска организација, во смисла на оваа одлука се смета Поштенската штедилница”.

3. Во точка 2 став 3 по зборовите: „30 април” се додава записка и зборовите: „односно 31 мај”.

4. Во точка 3 став 2 се менува и гласи:

„Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа одлука се сметаат и пласманите на Југословенскиот пазар на пари и хартии од вредност во меници на организации на здружен труд кои банките со индосирање ги пренеле на тој пазар.

Заради вклучување на пласмани-те од став 2 на оваа точка во пропишаните рамки на порастот на динарските пласмани на банките, банките во извештаите за состојбата и порастот на динарските пласмани ќе ја корегираат основницата од точка 1 став 2 на оваа одлука, така што на таа основница ќе му ја додадат состојбата на пласмани-те на 31 декември 1986 година во меници кои со индосирање ги пренеле на Југословенскиот пазар на пари и хартии од вредност.”

Досегашниот став 3, кој станува став 4 се менува и гласи:

„Под пласмани во смисла на оваа одлука не се сметаат кредитите што им се дадени на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, Југословенскиот пазар на пари и хартии од вредност и поштенската штедилница.”

5. Во точка 4 став 1 одредбата под 1 зборовите: „70% од основницата за користење на примарната емисија во смисла на точка 16 став 1 од Одлуката за условите на користење на примарната емисија во 1987 година” се заменуваат со зборовите: „80% од динарската противвредност на договорената извозна работа во смисла на точка 16 став 1 од Одлуката за условите на користење на примарната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87, 24/87, 37/87 и 42/87)”.

6. По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а. Износот на растежот на пласмани-те на банките во мениците од точка 3 став 2 на оваа одлука во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година не може да биде поголем од растежот на тие пласмани остварен во периодот од 1 јануари до 31 мај 1987 година.

Порастот на пласмани-те во мениците од точка 3 став 2 од оваа одлука остварен над износот на растежот од став 1 на оваа точка се вклучува во растежот на пласмани-те на банките од точка 2 на оваа одлука”.

7. По точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Другата финансиска организација од точка 1 став 3 на оваа одлука е должна растежот на своите динарски пласмани дадени во согласност со одредбата на член 145 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем да ги усогласува со изворите на средствата така што да се обезбеди состојбата на тие пласмани ниеден ден да не биде голема од состојбата на собраните средства по одбивањето на пропишаните резерви на ликвидноста”.

8. Во точка 6 се додава нов став 5, кој гласи:

„Другата финансиска организација од точка 1 став 3 на оваа одлука ќе и доставува на Народната банка на Југославија податоци за состојбата на динарските пласмани и изворите на средствата на начинот и по постапката што ќе ги пропише Народната банка на Југославија со свои упатства”.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 70
9 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

574.

Врз основа на член 7 и член 27 став 1 одредба под 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЛИКВИДНОСТА НА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА МЕРКИТЕ ШТО СЕ ПРЕЗЕМААТ СПРЕМА НЕЛИКВИДНИТЕ БАНКИ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банка и друга финансиска организација (во нате-мошното тект: банката) е неликвидна ако не е во можност уредно да ги намирава своите обврски во земјата спрема странство, и тоа:

1) ако средствата на задолжителната резерва користени повеќе од десет работни дена во текот на еден месец не ги враќа од првиот нареден прилив;

2) ако не ги намирава своите обврски спрема странство, туку тие обврски ги намирава Народната банка на Југославија;

3) ако во текот на денот искористи средства над расположливото покритие на жиро-сметката на банката, над расположливите средства на резервниот фонд и над издвоените средства на задолжителната резерва кај Народна банка на Југославија;

4) ако за извршување на своите обврски по основ на исплата на штедни влогови на граѓаните користи средства на народната банка.

2. Неликвидноста на банката, во смисла на точка 1 став 1 одредби под 1, 3 и 4 на оваа одлука, ја утврдуваат народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини, врз основа на податоците со кои располагаат, како и врз основа на известувањата што ќе ги добијат од Службата за општествено книговодство.

Неликвидноста на банката, во смисла на точка 1 став 1 одредба под 2 на оваа одлука ја утврдува Народната банка на Југославија.

3. Веднаш по настанувањето на неликвидноста на банката во смисла на точка 1 став 1 одредба под 1, 3 и 4 на оваа одлука, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина донесува решение со кое констатира неликвидност на банката и го запира натамошното кредитирање и купување на хартии од вредност кај народните банки, освен кредити за ликвидност и го ограничува задолжувањето на банката во странство. Со решението исто така ѝ се забранува на банката да дава кредити и на друг начин да пласира средства. Тие мерки се применуваат до отстранувањето на неликвидноста на банката, освен мерката запирање на натамошно кредитирање и купување хартии од вредност кај народните банки, која трае најмалку 30 дена од денот на доставувањето на решението.

Решението од став 1 на оваа точка, како и решението за запирање на примената на изречените мерки народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина го доставува веднаш по донесувањето до Народната банка на Југославија и до надлежната служба за општествено книговодство.

4. Веднаш по настанувањето на неликвидноста на банката во смисла на точка 1 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, Народната банка на Југославија донесува решение со кое ја констатира неликвидноста на банката и го запира натамошното кредитирање и купување хартии од вредност кај народните банки освен кредитите за ликвидност, го ограничува задолжувањето на банката во странство и ги запира тековните плаќања спрема странство, освен плаќањата на обврските по странски кредити и конвенциските обврски. Со решението исто така ѝ се забранува на банката да одобрува кредити и да врши други пласмани. Тие мерки се применуваат до отстранувањето на неликвидноста на банката, освен мерката запирање на натамошното кредитирање и купување хартии од вредност кај народните банки, која трае најмалку 30 дена од денот на доставувањето на решението.

Решението од став 1 на оваа точка, како и решението за запирање на примената на изречените мерки Народната банка на Југославија го доставува до надлежната народна банка на републиката односно до надлежната народна банка на автономната покраина, надлежната служба за општествено книговодство и до контролорот на Народната банка на Југославија, кој ги заверува налозите за тековни плаќања во системот во кој неликвидната банка е здружена односно во неликвидната здружена банка.

5. Решението од точка 3 став 1 и точка 4 став 1 на оваа одлука е конечно во управна постапка.

6. Ако народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина не донесе решение од точка 4 став 1 на оваа одлука односно не го достави до Народната банка на Југославија во рок од пет дена од денот на настанувањето на неликвидноста на банката, тоа решение ќе го донесе Народната банка на Југославија.

7. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина е должна, преку Народната банка на Југославија, да го извести Советот на гувернерите за мерките што банката ги презела заради отстранување на неликвидноста, како и за дополнителните мерки за отстранување на неликвидноста што народната банка му ги предложила на Собранието на банката во смисла на член 104 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86).

8. Народната банка на Југославија е должна да го извести Советот на гувернерите за неликвидноста на банките во смисла на точка 1 став 1 одредба под 2 на оваа одлука и за мерките што ги презела спрема неликвидните банки, со тоа што за мерката преземена во смисла на точка 6 од оваа одлука е должна да го извести и Собранието на СФРЈ.

9. Како банка, во смисла на оваа одлука, се сметаат основните и здружените банки основани во смисла на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 60

20 април 1987 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

575.

Врз основа на член 60 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ОД СТРАНА НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на вршење контрола на спроведувањето на мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика и на прописите со кои се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство (во натамошниот тект: контрола на спроведувањето на прописите) од страна на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

2. Контрола на спроведувањето на прописите од страна на народните банки на републиките и народните

банки на автономните покраини врши Народната банка на Југославија, и тоа:

1) со преглед на извештаите и на книговодствената и друга документација во Народната банка на Југославија и со преглед на документацијата за извршената контрола на банките и другите финансиски организации (во натамошниот текст: банките) што ја извршиле народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, а што се должни да ја доставуваат до Народната банка на Југославија, и тоа на: записник за извршената контрола, забелешки на банката на записникот, решение со кое се одбива барање на банката за користење средства од примарната емисија, решение за преземена мерка спрема банката, решение за запирање на преземена мерка, службена белешка за запирање постапка на контрола, како и пријава до надлежните органи за дела што се казниви според законот и известување за исходот на тие пријави;

2) со непосреден преглед на документацијата во народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина, врз основа на овластувањето на кое е определен и предметот на контролата.

3. Народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина кај која се врши контрола на спроведувањето на прописите со непосреден преглед е должна да му обезбеди на овластениот работник на Народната банка на Југославија увид во целата документација со која располага, како и, по негово барање, да му поднесе и достави други податоци и извештаи што се однесуваат на предметот на контролата.

4. За извршената контрола на спроведувањето на прописите кај народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина овластениот работник на Народната банка на Југославија составува извештај кој ѝ се доставува на народната банка кај која е извршена контрола.

На фактичката состојба утврдена во извештајот, народната банка кај која е извршена контрола на спроведувањето на прописите може да стави писмени забелешки, во рок од 8 дена од денот на доставувањето на извештајот.

5. Ако од наодот на контролата на спроведувањето на прописите произлегува дека народната банка на републиката или народната банка на автономната покраина не ги спроведувала прописите, тие наоди ќе му се достават на Советот на гувернерите заради информирање.

Ако постои основано сомневање дека утврдените неправилности содржат и обележја на стопански престап или кривично дело, Народната банка на Југославија е должна да поднесе пријава до надлежниот орган.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на вршење контрола на спроведувањето на прописите од страна на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 61
29 април 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

576.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 500 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек на 15 јули 1987 година банкнотата од 500 динари со обе-

лежјата што се утврдени со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 500 и 1.000 динари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/78).

2. На банкнотата од 500 динари од точка 1 на оваа одлука ќе се наоѓаат потписите на гувернерот на Народната банка на Југославија Душан Влатковиќ и заменикот на гувернерот д-р Слободан Станоевиќ и датумот 16 V 1986.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 68
10 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

577.

Врз основа на член 64а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86 и 22/87) и на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87, 24/87 и 37/87), во точка 16 став 1 бројот: „70” се заменува со бројот: „80”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 71
9 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

578.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ ПАРАКИН НА ЦАРИНАРНИЦАТА КРАГУЕВАЦ

1. Царинскиот реферат Паракин почнува со работа на 1 јули 1987 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. Д-6180
19 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини
Звонко Пошќиќ, с. р.

579.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/87), во точка 1 податоците под реден број 14 се менуваат и гласат:

„Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 26 октомври до 28 март)		Денови 1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела	Во летниот период (од 29 март до 24 октомври)		Денови 1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела	
	од часот	до часот		од часот	до часот		
1	2	3	4	5	6	7	8
14 „Приштина”	06,30	10,00	1	06,00	09,00	1	
	07,00	10,00	3	05,00	09,00	3,4	
	17,00	20,30	1,3	20,30	22,30	2,3	
	18,00	22,00	5	17,30	23,30	5	
				06,30	09,30	7”	

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 4056/1
18 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 71-а ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ МЕРИЛА И КРИТЕРИУМИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЧЛЕНКИТЕ НА ДЕЛОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНА РИЕКА

1. На иницијатива од Милорад Настик, и други, од Риека, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на член 71-а од Самоуправната спогодба за заедничките мерила и критериумите за решавање на станбените прашања на работниците на членките на Деловната заедница на Организацијата за воспитување и основно образование на општина Риека од 8 април 1985 година и 14 јануари 1986 година, оценувајќи дека основано се поставува прашањето за согласноста на оспорената одредба со Уставот на СФРЈ.

2. Со оспорената одредба на Самоуправната спогодба е утврдено дека заедничката приоритетна станбена ранг-листа е непроменлива и дека важи пет години.

3. Со член 155 од Уставот на СФРЈ е утврдено, како неприкосновено и неотуѓиво правото на работниот човек на самоуправавање, со кое на секог му се обезбедува да одлучува за своите лични и заеднички интереси во организацијата на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници, а со член 14 е загарантирано правото на секој работник во здружениот труд заедно и рамноправно со другите работници да ги уредува меѓусебните односи во работата и да одлучува за доходот што ќе го оствари.

Врз основа на наведените одредби од Уставот на СФРЈ, работниците имаат право, во рамките на уредувањето на меѓусебните односи, да ги уредат и основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за распределба на станови. Меѓутоа, уредувањето на тие односи мора да биде согласно со Уставот на СФРЈ.

Со пропишувањето дека заедничката приоритетна листа е непроменлива и дека важи пет години, работниците го ограничија со устав утврденото право на одлучување за меѓусебните односи од областа на станбените односи за период од пет години. Имено, правото на самоуправавање на работникот е ограничено со нормата за „непроменливост” на утврдениот општествен однос, без оглед дали тој однос, во наведениот период, и реално се изменил. Според член 155 од Уставот на СФРЈ правото на самоуправавање е утврдено како неотуѓиво право на работниот човек, што значи дека тоа не може да му се ускрати, но и дека тој не може да се откаже од тоа право.

Освен тоа, пропишувањето дека утврдената ранг-листа не може да се менува за определен период, без оглед на тоа што во тој период може да дојде до промена на основите и мерилата утврдени со правилникот (загуба на својството на член на семејно домаќинство, зголемување на бројот на членовите на семејното домаќинство, постојано и делумно решавање на станбените потреби и сл.), доведува до нерамноправни односи во остварувањето на истото право по основ на трудот со средства во општествена сопственост, бидејќи работниците на иста самоуправна организација остваруваат исто право по основ на работа под различни услови.

Тргувајќи од изложеното, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената одредба е несогласна со Уставот на СФРЈ, па, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 20 мај 1987 година, донесе

Одлука

1. Се укинува одредбата на член 71-а од Самоуправната спогодба за заедничките мерила и критериуми за решавање на станбените прашања на работниците на членките на Деловната заедница на Организацијата за воспитување и основно образование на општина Риека од 8 април 1985 година и 14 јануари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и на начинот на кој е објавена оспорената Самоуправна спогодба.

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседаел на Уставниот суд на Југославија д-р Александар Фира и судиите: д-р Васил Гривчев, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Иван Франко, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, м-р Милован Бузациќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Јаким Спировски, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Браниќи.

У-број 259/86
20 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА

I

Се назначува

Славко Шуковиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Држави на Мексико, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гватемала со седиште во Мексико.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 11
26 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
543. Закон за измени и дополненија на Законот за вкупниот приход и доходот — — — — —	1033
544. Закон за измени и дополненија на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд — — — — —	1035
545. Закон за престанок на важањето на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот — — — — —	1036
546. Уредба за издатоците за службени патувања и селидби во странство — — — — —	1036
547. Одлука за измена на Одлуката за основите на единствената методологија и за единствените показатели за изработка на планови на одбраната — — — — —	1040
548. Одлука за измена на Одлуката за условите под кои можат да се плаќаат трошоците на претставништвата и другите трошоци во врска со вршењето на дејности во странство — — — — —	1040
549. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1987 година — — — — —	1040
550. Одлука за измени на Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање — — — — —	1040
551. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за суров тутун од родот на 1987 година — — — — —	1040
552. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1987 година — — — — —	1041
553. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени за волна за 1987 година — — — — —	1041
554. Одлука за измени на Одлуката за заштитните цени на пченицата од родот на 1987 година — — — — —	1041
555. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1987 година — — — — —	1041
556. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за млеко за 1987 година — — — — —	1041
557. Одлука за продолжување на важењето на прописите за мерките за непосредна контрола на цените — — — — —	1042
558. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за пченка од родот на 1987 година — — — — —	1042
559. Одлука за измени на Одлуката за заштитната цена за шеќерна репка од родот на 1987 година — — — — —	1042
560. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за суров тутун од родот на 1987 година — — — — —	1042
561. Одлука за измени на Одлуката за заштитните цени на добитокот за 1987 година — — — — —	1042
562. Решение за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци — — — — —	1043
563. Правилник за начинот на пресметување на ревалоризацијата на средствата — — — — —	1048
564. Правилник за југословенските стандарди за идентификациони картички — — — — —	1072
565. Правилник за југословенскиот стандард за средствата за лична заштита — — — — —	1072

	Страна		Страна
566. Правилник за југословенските стандарди за кожа —————	1072	ки организации и за мерките што се преземаат спрема неликвидните банки и другите финан- сиски организации —————	1080
567. Правилник за содржината на одделни конта во Контниот план за средствата за развој на оп- штонародната одбрана —————	1074	575. Одлука за начинот на вршење контрола на спроведувањето на прописите од страна на на- родните банки на републиките и народните банки на автономните покраини —————	1080
568. Одлука за утврдување на коефициентот за оп- ределување станарина за станбениот фонд на сојузните органи —————	1077	576. Одлука за пуштање во оптек на банкноти од 500 динари —————	1081
569. Одлука за утврдување на основите и мерилата за определување надомест за гаражи —————	1078	577. Одлука за измена на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 го- дина —————	1081
570. Одлука за измена на Одлуката за задолжител- ната резерва на банките кај Народната банка на Југославија —————	1078	578. Решение за почеток на работата на Царински- от реферат Параќин на Царинарницата Крагу- евац —————	1081
571. Одлука за измена на Одлуката за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките —————	1078	579. Наредба за измена на Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени —————	1082
572. Одлука за измени на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија —————	1079	Одлука за оцена на уставноста на член 71-а од Са- моуправната спогодба за заедничките мерила и критериуми за решавање на станбените пра- шања на работниците на членките на Деловна- та заедница на Организацијата за воспитување и основно образование на општината Риека —	1082
573. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на растежот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година —————	1079	Укази —————	1083
574. Одлука за поблиските услови за утврдување на неликвидноста на банките и другите финансис-			

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ги молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ“, при реклама-
ции, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса
на налепницата во горниот лев агол.

Ова ни е потребно со цел побрзо и повеќекратно да одговориме на вашите барања.

Редакција на „Службен лист на СФРЈ“